



ДРЖАВЕН СОВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА
ДЕТСКО ПРЕСТАПНИШТВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА
НА ДРЖАВНИОТ СОВЕТ
ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА ДЕТСКО
ПРЕСТАПНИШТВО И ЗА СОСТОЈБИТЕ
ВО ОБЛАСТА НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО
И ДЕТСКОТО ПРЕСТАПНИШТВО
ВО 2018 ГОДИНА**

2019

Годишен извештај

	<u>Одговорно лице</u>
Период за кој се известува: 2018 година	Име и презиме:
Вкупен буџет:	Звање
Број на вработени:	E-mail:
WWW:	Телефон:

СОДРЖИНА

1. Резиме
 2. Вовед
 3. Статут, раководство, надлежности и организациона структура
 4. Реализирани активности произлезени од законските надлежности, план за работа и стратешки план
 5. Активности за подобрување на квалитетот во работење
 6. Соработка со други институции и меѓународна соработка
 7. Буџет, завршна сметка и финансирање
 8. Заклучоци
 9. Препораки
10. Прилози

Прилог 1: Обработени податоци од собраните индикатори

Прилог 2: Табели за собирање на податоци по 32 индикатори од институциите (центри за социјална работа, полиција, јавни обвинителства, судови)

СПИСОК НА КОРИСТЕНИ КРАТЕНКИ

ДСПДП	Државен совет за превенција на детско престапништво
ЦСР	Центар за социјална работа
ЗСД	Завод за социјални дејности
ЗПД	Закон за правда за децата
МОН	Министерство за образование и наука
МВР	Министерство за внатрешни работи
МП	Министерство за правда
МТСП	Министерство за труд и социјална политика
НВО	Невладина организација
ЈО	Јавен обвинител
ОЈО	Основно јавно обвинителство
СУД	Основен суд
УНИЦЕФ	Канцеларија на УНИЦЕФ
НП	Народен правоборанител
УИС	Управа за извршување на санкции
ПС	Полициска станица

1. РЕЗИМЕ

Годишниот извештај на ДСПДП дава преглед на состојбата со правата на децата и детското престапништво на Република Македонија во 2018 година, постигнатиот напредок во однос на препораките од претходниот извештај, клучните предизвици и насоки за нивно надминување. Во извештајот се содржани податоци за остварување на правата на децата, нивната заштита и реализираните превентивни мерки од страна на институциите.

Извештајот, исто така, дава осврт на работата на Советот во изминатата година и предлага решенија кои ќе ја подобрят неговата работа.

Во тековната година, ДСПДП ги следеше и документираше состојбите врз основа на 32 стандардни индикатори, развиени според меѓународни стандарди, земајќи ги предвид националните приоритети и специфичности. Врз основа на добиените и анализирани податоци доставени од 78 институции согласно индикаторите, во 2018 година може да се изведат определени согледувања.

Процентот на децата во ризик во оваа година во однос на претходната е зголемен за 17%, а се бележи намалување од 21,5% на пријавени деца во судир со законот на популација од 100.000 деца. Во ЦСР, ЈО и основните судови со проширена надлежност во 2018 година зголемен е бројот на евидентирани деца жртви, додека во МВР не отстапува бројот на деца жртви споредбено со 2017 година. Се забележува одредено отстапување во податоците добиени од надлежните институции кое е резултат на различно толкување на дефиницијата за дете жртва на кривично дело во Законот за правда за децата и неунифицирано постапување со децата жртви. Се бележи намалување на бројот на деца што биле повикани во полициска станица во својство на пријавени. Процент на женски деца кои биле повикани во полициска станица бил највисок во својство на оштетени (33%), а најнизок во својство на пријавени (10%). Разговорот со повиканите деца во полициска станица во кои има посебно опремени простории за разговор со деца (вкупно 8), не секогаш се обавува во тие простории.

Во однос на примената на мерки на помош и заштита се бележи намалување за 30 процентни поени во однос на вкупниот број на деца спрема кои биле применети, но затоа е во благ пораст бројот на мерки што биле применети по дете. Во последните три години постои тренд на намалување на примена на постапка за посредување во ЦСР.

ДС констатира дека во најголем број случаи се применуваат мерки/санкции кои не вклучуваат лишување од слобода на децата што кореспондира со Законот за правда за деца.

Судовите воопшто не ја применуваат дисциплинската мерка - Упатување во Центар за деца, со што продолжува трендот присутен и во 2016 и 2017 година. Мерките засилен надзор бележат надолен тренд во однос на 2017 година, а воедно се забележува и значително намалување на изречените заводски воспитни мерки. Казна затвор за деца била изречена спрема 4 (четири) деца, сите од машки пол.

Во 2018 година се бележи благ пораст во однос на бројот на донесени решенија спрема деца кои се условно отпуштени од издржување на казна затвор за деца споредено со 2017 година, кога не е донесено ниту едно решение. Нема промена во однос на податоците за донесени решенија за отповикување на условен отпуст, бидејќи и во двете години не е донесено ниту едно решение.

Се бележи тренд на зголемување на изречени алтернативни мерки во 2018 година, во однос на 2017 година, кога не е изречена ниту една алтернативна мерка.

Судовите и јавните обвинителства во незначителна мерка или воопшто не ги користат формите на ресторативна правда: медијација, примена на мерки на одвраќање и постапка за признавање на одговорноста и спогодување за висината на казната во постапките спрема деца како законска предвидена можност. Охрабрува

што во 2018 година се бележи зголемена примена на мерките на одвраќање во јавните обвинителства.

Се бележи намалување за 4% на примената на постапките за посредување при сторен прекршок, а продолжил зголемен тренд на изречени прекршочни санкции, што во споредба со податоците во однос на постапката на посредување укажуваат на практика децата да не се упатуваат на постапка за посредување туку да се поведува прекршочна постапка, со што недоволно се користат можностите што ги нуди ЗПД.

Бројот на задржани деца во полициска станица во 2018 година бележи зголемување за 10% во однос на 2017 година, а едновремено загрижува податокот дека само 36% од децата оствариле право на бранител.

Не се бележи зголемен тренд во однос на определување на мерката притвор.

Се бележи дека во 2018 година само во судот во Кочани се донесени 4 (четири) решенија за обештетување. Во другите судови вакви решенија не се донесени.

И во 2018 година новиот објект на ВПД - Тетово не е ставен во функција и истото доведува до неисполнување на заштитата на децата согласно меѓународните стандарди.

Клучниот предизвик идентификуван во изминатата година е неисполнувањето на законската обврска за формирање општински совети за превенција на детско престапништво. Од вкупно 84 општини, само 18 имаат општински совети, но најголем дел од нив не спровеле ниту една активност.

Во оваа насока, ДСПДП предлага низа мерки за институционализирање на општинските совети за превенција на детско престапништво, подготовкa и спроведување на превентивни активности, како и примена на медијацијата, алтернативните мерки и мерките на одвраќање како можност за вонсудско решавање на постапките за деца.

Клучен предизвик се и условите за работа на ДСПДП, особено нефункционирањето на административно-техничката поддршка од страна на Министерството за правда, ДСПДП нема просторија за работа, техничка опрема, секретар за вршење на административните работи, архива, возило и сл. Во таа насока ДСПДП предлага мерки за надминување на предизвиците преку редовни состаноци со институциите кои се директно надлежни за решавање на овие проблеми.

2. ВОВЕД

Државниот совет за превенција на детско престапништво на Република Македонија, е самостоен и независен орган во вршење на работите кои му се определени со ЗПД.

Надлежностите на ДСПДП утврдени со законот, членовите ги спроведуваат одговорно и посветено, следејќи ги вредностите и принципите вградени во визијата и мисијата на ова тело како главни постулати на кои се заснова неговото работење.

МИСИЈА:

Иницирање, подобрување и спроведување на законска регулатива за заштита на децата, мониторинг и евалуација на ЗПД преку следење на состојбата со детското престапништво и работата на специјализираните институции за деца. Поддршка во донесување на законски и подзаконски акти, развивање на ресурси и услови за спроведување на постапките предвидени со законот, а кои имаат заштитен и воспитен карактер и ги следат принципите на ресторативната правда.

ВИЗИЈА:

Градење на демократско општество насочено кон остварување на правата и благосостојбата на сите деца, за заштита и соодветен третман на децата во ризик и децата жртви и сведоци на насилиство и кривични дела. Секое дете има право на правилен раст и развој во безбедна и стимулативна средина и можност за адекватен третман за заштита и остварување на неговите потенцијали, желби и надежи, а особено за децата во ризик.

Во текот на 2018 година ДСПДП својата работа ја започна во состав од 8 члена, а ја заврши во полн состав од 15 члена.

На седниците на ДСПДП свое учество имаат претставници од Канцеларијата на Народниот правобранител и УНИЦЕФ. Членовите во ДСПДП се професионалци со долгогодишно искуство кои работат директно со деца или за и во интерес на унапредување на правата на децата, вработени се во државни и јавни установи и членови на здруженија на граѓани. Нивниот ангажман во советот е задолжителен, тоа е нивна дополнителна активност, со динамика која зависи од Програмата за работа на ДСПДП, условите за работа и ангажмантите кои им се делегираат од страна на Советот.

Административно - техничките и финансиските работи согласно ЗПД ги обезбедува Министерството за правда.

ДСПДП констатира дека и во 2018 година нема значајно подобрување во однос на условите за неговата работа. ДСПДП и по осум години функционирање нема сопствени простории, web страна, и цела година работеше без секретар.

ДСПДП смета дека застојот во решавање на системските проблеми директно влијае врз неговата работа и градењето на неговото реноме, како во системот на институции, така и во пошироката јавност, а остварените задачи се, пред се, поради посветеноста и професионалноста на членовите на ДСПДП.

Како секоја година, така и во овој Извештај, ДСПДП ќе напомене дека Владата на Република Македонија во октомври 2013 година донесе Одлука бр. 41-6154/1 за обезбедување просторни услови за работа на ДСПДП, која одлука до денес не е реализирана и покрај заложбите за надминување на оваа состојба. Поради тоа, ДСПДП своите седници и состаноци, како и ги одржува во простории на Министерството за правда, во кое ДСПДП нема своја канцеларија за работа, ниту своја просторија за архивирање на работниот материјал. Исто така и претседателот на ДСПДП и членовите на работните групи, работи и работни задачи за потребите на советот извршуваат во простории на Министерството за правда.

Со цел надминување на наведените системски проблеми и обезбедување на простории за работа, делегација на ДСПДП оствари средба со генералниот Секретар на Собранието на РМ, на којашто беа презентирани проблемите од административна и финансиска природа.

3. СТАТУТ, РАКОВОДСТВО, НАДЛЕЖНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

3.1. Начин на избор на раководните лица, членови, мандат и статус;

Државниот совет е составен од 15 члена кои ги избира Собранието на Република Македонија со мандат од пет години, со право на повторен избор од кои:

- седум члена на Државниот совет ги предлага министерот за правда и се претставници од: Министерството за правда, Министерството за труд и социјална политика, Министерството за образование и наука, Министерството за внатрешни работи, Јавното обвинителство на Република Македонија, Врховниот суд на Република Македонија и Адвокатската комора на Република Македонија и
- осум члена на Државниот совет се избираат по пат на јавен оглас, од редот на истакнати научни и стручни работници кои работат на заштитата на интересите на децата, од кои еден претставник е од редот на невладините организации за заштита на децата.

3.2. Законска рамка која ги регулира надлежностите на институцијата;

Надлежностие на Државниот совет се уредени во членот 156 од Законот за правда за децата:

- донесува Национална стратегија за превенција на детското престапништво,
- донесува годишни програми и планови за остварување на програмата,
- донесува Деловник за својата работа,
- предлага средства во предлогот на буџетската пресметка на Министерството за правда потребни за неговата работа,
- дава иницијативи за подобрување на законските решенија и мислења за предлози на закони од значење за заштита на правата на децата и спречувањена детското престапништво,
- поведува иницијативи за пошироко запознавање на граѓаните со правата на децата и расправи за здраво семејство, за заштита на децата од наркоманија, алкохолизам и други болести на зависност, за проблемите на образоването и воспитувањето, за односот на средствата за јавно информирање и за другите фактори што влијаат врз спречувањето на детското престапништво,
- иницира истражувања и студии за проблемите на детското престапништво,
- соработува со меѓународни организации и тела, ангажирани во заштитата на правата на детето и спречувањето на детското престапништво,
- подготвува годишни извештаи за својата работа и за состојбите во областа на правата на детето и детското престапништво, кои ги доставува до Собранието на Република Македонија и Владата на Република Македонија, Судскиот совет и Врховниот суд на Република Македонија, кои се должни да ги разгледаат и да преземат соодветни мерки и активности, согласно со своите надлежности и
- дава мислење на програмата од членот 151 став (2) од Законот за правда за децата.

3.3. Внатрешна организација (организациона поставеност), кадровска состојба, структура на вработените според категорији на административни службеници, степен на образование, пол, возраст и правична застапеност.¹

Државниот совет нема статус на правно лице.

¹ Не е задолжително за оние органи/институции/организации кои немаат таква структура поради тоа што немаат статус на правно лице согласно законот како што е тоа случајот со Државниот совет за превенција на детското престапништво.

4. РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ ПРОИЗЛЕЗЕНИ ОД ЗАКОНСКИТЕ НАДЛЕЖНОСТИ, ПЛАН ЗА РАБОТИ И СТРАТЕШКИ ПЛАН

Согласно Програмата за работа на ДСПДП во 2018 година реализирани се следните активности:

4.1. Изработка на Годишен извештај на Државниот совет за превенција на детско престапништво за 2018 година, а за таа цел се спроведе:

- Собирање на податоци согласно индикаторите за следење на примената на Законот за правда за децата и изготвување на Годишен извештај за 2018 година;
- Доставување табели за обезбедување податоци согласно утврдените индикатори до: 8 - Сектори за внатрешни работи, 30 - Центри за социјална работа, јавни обвинителства и судови во Република Македонија;
- Собирање на обезбедените податоци, проверка на истите и нивна обработка;
- Ангажирање на стручно лице за квантитативна обработка на податоците;
- Доставување барања за извештаи со реализирани активности од областа на превенција на детско престапништво до Општинските совети за превенција на детско престапништво, Министерството за образование и наука, Министерството за труд и социјална политика, Министерството за внатрешни работи и Народниотправоборник;
- Усвојување на Годишен извештај за 2017 година, негово печатење и доставување на истиот до Владата на РМ, Собранието на РМ, Врховниот суд на РМ и Судскиот совет на РМ.

4.2. Преземени активности во врска со истражувањето „Проценка на состојбите од ризик кај децата со попреченост во РМ:

- Финализирање на теоретскиот и статистичкиот дел од истражувањето
- Дефинирани заклучоци и препораки
- Изготвување извршно резиме од истражувањето

4.3. Преземање активности и иницијативи за формирање на Општински совети за превенција на детско престапништво и поддршка на веќе формираниите совети:

Државниот совет во текот на 2018 година заради реализација на оваа активност, ги презеде следниве активности:

- Востоставување и соработка со Општинските плански региони со цел формирање на општински совети за превенција на детско престапништво и продлабочување на востоставената соработка со веќе формираниите совети;
- Градење на соработка со градоначалниците на Општинските плански региони со цел формирање на општинските совети, презентирање на улогата и надлежностите на ДС пред членовите на советите и следење на актуелните состојби со детското престапништво;
- Разгледување на извештаите од остварената комуникација со градоначалниците на Општинските плански региони;

- Остварени работни средби со градоначалниците на општините Чашка, Куманово, Кавадарци и Аеродром;
 - Разгледување на годишните извештаи за работата на општинските совети за превенција на детско престапништво и анализа на спроведените програми;
 - Испраќање дописи до сите општини во однос на состојбата со општинските совети.
- 4.4. Спроведување на Националната стратегија за превенција на детско престапништво 2010-2020 преку Оперативниот план 2015-2017 година:**
- Оваа активност се спроведуваше преку:
- Реализирање и следење на активностите кои произлегуваат од изготвениот и усвоен Оперативен План за спроведување на Националната стратегија за превенција на детско престапништво за период 2015-2017 година;
 - Дополнување на Оперативниот план за тековната 2018 година.
- 4.5. Програма за обештетување на дете кое е жртва или е оштетено со дејствие кое со закон е предвидено како кривично дело на насиљство и на други акти на индивидуално или групно насиљство**

ДСПДП согласно своите надлежности ја разгледа Програмата и даде согласност за нејзино донесување од страна на Министерот за правда.

4.6. Програма за утврдување на критериуми за доделување средства за финансирање на програми за превенција на детско престапништво и заштита од ризично однесување кај деца и млади

Со оваа програма ДСПДП ги утврди критериумите за доделување средства за финансирање проекти на здруженија на граѓани, поединци и општините преку општинските совети за превенција на детско престапништво, кои на ниво на локална заедница реализираат проекти за превенција на детско престапништво и заштита од ризично однесување кај деца и млади.

За остварување на оваа активност се формираше работна група од членовите на ДСПДП коишто ја изработија Програмата. Со цел нејзино успешно имплементирање, ДСПДП се обрати до Секретаријатот за соработка со НВО при Влада на РМ и нивното мислење беше вградено во конечниот текст на Програмата.

4.7. Тематски расправи

- Информација за преземени активности од страна на МОН и педагошките служби за реализација на законски одредби кои се однесуваат на советување на родители и деца во учебната 2016/17 година;
- Промоција на програмата за „Родителство за целоживотно здравје – RISE“ – проект во рамките на Хоризонт 2020 наменет за потребите на семејствата на деца од 2-9 години;
- Расправа за процесот за деинституционализација на ЈУ за згрижување на деца со воспитно социјални проблеми – Скопје;
- Анализа за третманот на децата и примената на алтернативните мерки и медијацијата во практиката на судовите;

- Анализа на случаи на сексуално злоставување на корисник на услуги сместен во ЈУ за згрижување на деца со воспитно социјални проблеми – Скопје;
 - Постапка за примена на мерки на одвраќање за период јануари – октомври 2018 година;
 - Презентирање и анализа на содржината на краткометражен аматерски филм „ЕМА“ во присуство на децата вклучени во идејното решение и снимањето на филмот заедно со нивните родители;
 - Состојба со децата во ризик во ЈУ МЦСР – Битола за период јануари – октомври 2018 година, со осврт на деца на улица, деца кои злоупотребуваат droги и психотропни супстанции и прекурзори, деца жртви на семејно насилиство и деца жртви на сексуална злоупотреба;
 - Обука за комуникациски вештини со акцент на методи за прибирање и анализа на информации и нивно преточување во извештаи;
 - Актуелни случувања во училиштата во текот на октомври 2018 година со тематика: Проблеми со трговија со дрога, нејзино конзумирање и зголемен број на користење дрога од страна на ученици во средни училишта;
 - Расправа по основ на информацијаза одржана конференција на Малта во врска со вклученоста на децата во процес на радикализација и терористички активности;
 - Расправа по основ на работилница за компаративна анализа на ЗПД во организација на Здружението на млади правници;
 - Расправа по основ на извештај за функционирање на трипартитните совети во училиштата;
 - Расправа по основ на одржана работилница за изработка на комуникациска стратегија за поддршка на напорите за „Крај на насилиство врз децата“;
 - Расправа по основ на учество на конференција за промоција на Извештајот за превенција, идентификација, пријавување и упатување во случај на насилиство врз децата;
 - Известување за донесена Програма во Врховниот суд на РМ за спроведување на постапката за медијација согласно ЗПД;
 - Расправа по основ на Програма за зајакнување на вештини на тинејџери, адолосценти врз основа на информација за учество на претставник на ДС на меѓународна конференција одржана во Белград;
 - Зајакнување на казнено – поправниот систем и пробацијскиот систем;
 - Заштита на правата на децата жртви на насилиство;
 - Расправа за состојбата со детските бракови во РМ;
 - Расправа врз основа на известување од Државниот завод за статистика на РМ во однос на евиденцијата на децата по основ на национална припадност::;
 - Расправа за активностите на Народниот правобранител за 2017 година за остварување и заштита на правата на децата;
- 4.8. **Воспоставување и ширење на меѓународна соработка и зајакнување на капацитетите на членовите на ДСПДП**

Во рамките на оваа точка се реализираа следните активности:

- Воспоставување на меѓународна соработка со тела/организации кои се слични на ДСПДП по своите надлежности во другите земји, а со цел размена на информации и позитивни искуства во делот на спроведување на заштита на правата на децата и превенција на детското престапништво;
- Изготвување предлози, барања и дописи за воспоставување на соработка со тела и организации кои работат на полето на заштита на правата и интересите на децата и превенција на детско престапништво;

- Учество на обуки, работилници, семинари, конференции, дебати, тркалезни маси во и надвор од земјава.

4.9. Постапување по доставени извештаи од надлежни институции

Согласно доставениот Извештај од страна на Државниот завод за ревизија, ДСПДП се задолжи за преземање на активности за склучување на Меморандум за соработка со институции и органи на локално ниво со цел дефинирање јасни, конкретни и обврзувачки активности кои ќе бидат усогласени со одредби од Мултидисциплинарниот протокол за постапување со деца на улица/улични деца во Република Македонија

Во тековната година ДСПДП разгледуваше извештаи од Народниот правобранител, МТСП и МОН.

Воедно, предмет на анализа беа и доставените извештаи за остварените активности на општинските совети за превенција на детско престапништво.

4.10. Следење на меѓународни документи од областа на превенција на детско престапништво и зајакнување на капацитетите на ДС

Во тековната година не беа разгледувани меѓународни документи кои се однесуваат на правда за децата и превенција на детско престапништво.

4.11. Поведување иницијативи

Согласно законските овластувања ДСПДП може да поведува иницијативи за соработка со институции, предлози за дополнувања или измени во постоечката законска регулатива со цел усогласување, предлози за подобрување на услови и третман на децата во ризик, деца жртви и деца во судир со законот и други видови на злоупотреба и занемарување, реакции по однос на констатирани кршења на правата на децата; иницијативи за воспоставување соработка со институции и тела кои работат со деца, посета на институциите во кои се сместени деца, констатирање на кршење на правата на децата и реакции во врска со констатираните прекршувања; како и давање предлози и иницијативи до релевантните органи - тела во Република Македонија за подобрување и надминување на констатираните состојби при посетите на институциите од страна на членови на ДСПДП.

Во рамките на оваа активност, во тековната година ДСПДП ги презеде следниве активности:

- Предлози до МП за измена и дополнување на КЗ во однос на детските бракови
- Предлози до МТСП за измена и дополнување на Законот за семејството
- Предлози до МОН за измени и дополнување на законот за основно образование.

4.12. Публикација и печатење на материјали

Во тековната година беа изгответи:

- Годишниот извештај за работата на ДСПДП со индикаторите за 2017 година и (негово печатење на македонски, албански и английски јзик)
- Анализа од истражувањето „Проценка на состојбите од ризик кај децата со попреченост во РМ“.

Поради отсуство на поддршка за располагање со средствата на ДСПДП, наведените документи не беа испечатени и останаа недостапни за пошироката стручна и научна јавност.

5. АКТИВНОСТИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ ВО РАБОТЕЊЕТО

5.1. Изработка на стратешки планови;

Со оглед дека детското престапништво опфаќа различни престапи на правните и општествените норми, ДСПДП изработи Национална стратегија за превенција на детско престапништво во 2010 година со важност до 2020 година, со цел утврдување на стратешките насоки и приоритети за спречување на детското престапништво.

Ова е прва ваква стратегија во Република Македонија и се заснова на основните принципи кои произлегуваат од Конвенцијата за правата на детето, правото на недискриминација и еднаквост, најдобриот интерес на детето, правото на живот, опстанок и развој, правото на слободно изразување и мислење.

Стратегијата претставува насока, ориентација која ја постави базата за подготовкa на оперативни планови во сите релевантни сектори кои треба да се спроведат, а ДСПДП и во иднина ќе го надгледува и мониторира процесот на имплементирање на активностите во согласност со Стратегијата.

5.2. Унапредување на оперативни стандарди (процедури, и правилници, деловник)

ДСПДП има изготвен Оперативен план за спроведување на Националната стратегија за превенција на детско престапништво 2015 -- 2017 година и Дополнување на Оперативниот план за тековната 2018 година. Во нив се предвидени конкретни активности за секој сектор, со утврдена динамика и рок за реализација. Притоа целта на ДСПДП е активностите да се во согласност со Националната стратегија, истите да овозможат реализација на стратешките цели, да кореспондираат меѓу надлежните институции, органи и министерства и да имаат превентивен и заштитен карактер.

Согласно Дополнувањето на Оперативниот план за тековната 2018 година ДСПДП ги следеше активностите на примарната, секундарната и терцијалната превенција.

Во делот на **примарната превенција** ДСПДП продолжи да го следи процесот на развивање на програмите за вклучување на децата во предучилишните институции, следење на состојбата со трипартичните совети во училиштата, изготвување анализа дали училиштата имаат изгответо превентивни содржини и како ги реализираат предвидените активности, упатување дописи до Министерството за здравство во однос на превентивните здравствени програми (служба на матични доктори – педијатри, рана детекција на проблеми и рано интервенирање и советувалишта и центри за деца што користат дроги и др. психотропни супстанции), воспоставување контакт со Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги со цел на нивно вклучување во програмите кои вклучуваат превенција од детското престапништво, како и зајакнување на соработката со Адвокатската комора на РМ.

Во делот на **секундарната превенција** се следеа активностите за развивање на програми во училиштата со цел идентификација на децата во ризик и обезбедување на соодветно советување на децата. На ова ниво, ДСПДП го

поттикнуваше процесот на формирање на Општинските совети за превенција на детско престапништво, како и зајакнување на капацитетите на полициските службеници во постапување со децата во ризик и децата во судир со законот.

Во делот на *терцијалната превенција* активностите беа насочени кон следење на процесот за трансформирање на јавните установи за згрижување на деца, следење на институционалната грижа за децата по излегување од установата и нивната реинтеграција во заедницата, заштитата на жртвите, анализа за примената на алтернативните мерки и медијацијата, како и воспоставувањето контакт со Управата за извршување санкции и одговорните лица од ВПД Тетово.

5.3. Инсталирање и/или надградба на ИТ капацитетите;

ДСПДП нема можности за инсталирање и надградба на ИТ капацитетите од причина што не се обезбедени просторни, материјално – технички и административни услови. Во текот на 2018 година ДСПДП ги финализираше активностите за активирање на веб-страницата поради поголема транспарентност во работата на Советот како начин за поголема достапност до пошироката јавност.

5.4. Иновација во работењето;

- Изготвување Програма за утврдување критериуми за доделување на средства за финансирање на програми за превенција на детско престапништво со поддршка на Одделението за поддршка на граѓански организации при Владата на Република Македонија;
- Обука за унифицирано изготвување на годишните извештаи на собраниските тела во соработка со ОБСЕ.

5.5. Препораки од Државниот ревизор и мерки за нивна реализација;

Во тековната 2018 година ДЗР не извршил ревизија.

5.6. Мерки и активности за зголемување на транспарентноста;

ДСПДП настојува во своето работење да има најголема можна транспарентност, се труди активно да учествува секаде каде што може да придонесе за заштита на правата на децата, дава иницијативи за подобрување на законските решенија и мислења за предлози на закони кои се насочени кон заштита на децата, иницира истражувања и студии за проблемите на детското претстапништво, покренува иницијативи за пошироко запознавање на јавноста со проблемот на детското престапништво.

Активностите околу активирање на веб страницата на ДСПДП ќе придонесе за поголема транспарентност во работењето.

6. СОРАБОТКА СО ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ И МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

ДСПДП во рамки на своите надлежности кои произлегуваат од Законот за правда за децата, како во претходните така и во 2018 година, работеше на проширување и интензивирање на соработката со државните институции и граѓанскиот сектор.

Основната цел на ваквата соработка со институциите и граѓанскиот сектор е зголемување на комуникацијата и зајакнување на веќе воспоставената соработка, размена на информации и искуства како еден важен фактор во превенцијата на детското престапништво и секако унапредување на работата на институциите, органите и телата вклучени во системот за правда за децата.

6.1. Соработка со надлежни или сродни државни институции и органи

Согласно Законот за правда за децата, ДСПДП продолжи со негување на веќе воспоставената континуирана соработка со сите надлежни државни институции вклучени во системот за правда за децата (МТСП, МВР, МОН, МП, СУД, ЈО), како и со други сродни органи и тела и граѓански здруженија, Народен правоборник, Адвокатска комора на РМ, врз основа на што ја креира и својата Годишна програма за работа, Акцискиот план на активности и го изготвува Годишниот извештај.

6.2. Соработка со други институции во развојот и подобрување на политики, стратегии и други процеси

Со цел подобрување и усогласување на националното законодавство и креирање политики за унапредување на правата и заштитата на децата, во рамки на ДСПДП беше формирана.

Работна група за изготвување предлог измени и дополнувања на Законот за основно и средно образование.

Во текот на 2018 година членови на ДСПДП зедоа учество на конференции, работилници наведени погоре во овој извештај во делот – тематски расправи.

6.3. Соработка со меѓународни организации, активности за хармонизација со законодавството на ЕУ и придонес кон евро-интеграциските процеси

ДСПДП афирмативно се изјаснува и ги поддржува превентивните активности преземени од страна на надлежните министерства, институции, општинските совети за превенција на детско престапништво и невладиниот сектор, во делот на заштита на децата и семејствата и усогласување со мерките и насоките кои се препорачани во Националната стратегија за превенција на малолетничко престапништво 2010-2020.

И во текот на 2018 година продолжи плодната соработка со Канцеларијата на УНИЦЕФ во Скопје чиишто претставници се редовно присутни на седниците на ДСПДП, во делот на размена на информации, споделување покани за присуство на конференции, расправи и работилници и поддршка на работењето и активностите на ДСПДП.

7. БУЏЕТ, ЗАВРШНА СМЕТКА И ФИНАНСИРАЊЕ

Пример за извадок од завршната сметка

	Буџет 2018	Завршна сметка 2018
401 – Основни плати		
402 - придонеси за социјално осигурување		
420 – патни и дневни расходи	600.000,00	2.001,00

421 – Комунални услуги, греене		
- Комуникација		
- Транспорт		
423 – Материјали и сите инвентар		
424 – Поправки и тековно одржување		
425 – Договорни услуги	1.500.000,00	931.873,00
426 – Други тековни расходи	6.000,00	5.010,00
464 – Разни трансфери		
480 – Купување на опрема и машини		
Вкупно	2.106.000,00	938.884,00

По однос на Постапување согласно Законот за правда за децата, Министерство за правда при подготовката на буџетското барање за 2018 година, средствата потребни за функционирање на Државниот совет за превенција на детско престапништво на Република Македонија, предвиде во рамките на програма 10 –Администрација, сметка 637, ставка 420 – Патни и дневни трошоци и ставка 425- Договорни услуги, а не како самостојна програма.

Согласно наведеното, со буџетот за 2018 година на категорија 42, ставка 420 – Патни и дневни расходи, се предвидоа средства за членовите на државниот совет за превенција на малолетничко престапништво поврзани за надоместокот на патни и други трошоци за лицата кои се од внатрешноста на Република Македонија, во вкупен износ од 600.000,00 денари. По однос на истото исплатено е 2.001,00 денар. Од ставката 426 – Други тековни расходи од вкупниот износ 6.000,00 денари исплатени се 5.010,00 денари.

Исто така, согласно Закон за изменување и дополнување на Законот за малолетничка правда (“Службен весник на РМ” бр. 145/10), со Буџетот на Министерството за правда за 2018 година се предвидоа и средства за исплата на активности за функционирање на членовите на Државниот совет за превенција на малолетничко престапништво во износ од 1.500.000,00 денари. Од Од предвидените средства за 2017 2018 година исплатени се 931.873,00 1.063.150,00 денари.

8. ЗАКЛУЧОЦИ

- Државниот совет оценува дека согласно Законот за правда за децата и Програмата за работа за 2018 година делумно ги оствари своите планирани активности во делот на превенција на детско престапништво и унапредување на правата на децата.
- Државниот совет констатира дека:
 - поради непотполн состав на членовите, ДС не беше во можност во целост да ги реализира планираните програмски активности;
 - и покрај укажувањата во извештаите од претходните години и оваа година ДС се уште нема просторни, административни и технички услови за остварување на неговата работа;
 - ДС и оваа година продолжи со соработка и поддршка со веќе формираните општински совети за превенција на детско престапништво; поголем број од

општините во Република Македонија и понатаму не ја исполниле законската обврска за формирање на општински совети за превенција на детско престапништво;

- ДС констатира дека формираните општински совети за превенција на детско престапништво од претходните години, во текот на 2018 година не функционирале.
- 2. ДС согласно своите надлежности се залага за натамошно унапредување на правната рамка за правда за децата во согласност со меѓународните стандарди во оваа област.
- 3. Согласно Оперативниот план на Националната стратегија за превенција од малолетничко престапништво и неговото дополнување, во 2018 година се реализираа дел од предвидените превентивни активности во рамките на институциите и граѓанскиот сектор.
- 6. ДС и во 2018 година презеде активности за обезбедување податоци и информации преку одржани тематски расправи за актуелни состојби од повеќе области кои го третираат проблемот со превенција од детско престапништво.
- 7. Врз основа на податоците добиени според индикаторите, Државниот совет го констатира следното:
 - *Во 2018 година, споредено со претходната година, зголемен е бројот на деца во ризик за 17%. Според територијалната припадност најголем број на деца во ризик се евидентирани во ЦСР Скопје (578), ЦСР Штип (147) и ЦСР Прилеп (132);*
 - *Се бележи намалување на пријавени деца во судир со законот од 293 деца во 2017 година на 230 деца во 2018 на популација од 100.000 деца, што претставува намалување за 21.5%;*
 - *Во ЦСР, ЈО и основните судови со проширина надлежност во 2018 година зголемен е бројот на евидентирани деца жртви и тоа: во ЦСР вкупниот број на евидентирани деца жртви во 2018 (159 деца жртви) е скоро двојно повисок од 2017 (88 деца жртви), во ЈО бројот на деца жртви идентификувани во 2018 (401 дете жртва) е за околу 60% повисок од 2017 (250 деца жртви) година, а во основните судови со проширина надлежност во 2018 година (295 деца жртви) евидентирано е значително зголемување на жртви на кривични дела во однос на 2017 година кога се евидентирани 111 деца. Во МВР бројот на деца жртви во 2018 (498 деца жртви) не отстапува од бројот во 2017 (499 деца жртви);*
 - *ДС констатира дека во однос на деца жртви на кривични дела во 2018 година се забележува отстапување во податоците добиени од надлежните институции кое е резултат на различно толкување на дефиницијата за дете жртва на кривично дело во Законот за правда за децата и неунифицирано постапување со децата жртви;*
 - *Од вкупно 1264 деца повикани во полициска станица, разговор во посебна просторија е воден со 121 дете (9,6%) од вкупно повиканите деца, а споредено со 2017, бројката е пониска за 20 деца, кога разговорот во истите е обавен со 141 дете што покажува дека од страна на полициските службеници не се користат посебно опремените простории за разговор со деца.*
 - *Бројот на задржани деца во 2018 е за 10% повисок од 2017, кога биле задржани 89 деца и за 38% понизок од 2016 година кога бројот на задржани бил 158;*

- Највисок број на задржани деца има во Тетово (били задржани 52% од повиканите деца);
- Од сите задржани деца најголем е процентот на деца од машки пол (92%);
- Од вкупниот број на деца (1264) по било кој основ повикани во полициска станица, право на бранител оствариле 36% односно 455 деца, што е за 3% пониско во однос на 2017 година;
- Најнизок процент на деца со бранител имало во Штип, 0,6% додека највисок бил во Охрид и Велес (79% и 89%);
- Во 2017 година ниту едно дете не остварило право на адвокат, додека право на бесплатна правна помош оствариле три деца.
- Вкупниот број на деца кои во 2018 извршиле прекршок изнесува 887, односно 214 на 100.000 деца, што е за 14% пониска од бројката во 2017 година, кога истата изнесуваше 1029 и за 25% пониска од 2016 кога истата изнесувала 1185 прекриоци извршени од деца;
- Најголем број прекриоци биле извршени на подрачје на СВР Тетово (229), за разлика од 2017 година кога биле извршени 88 прекриоци, а најмал е бројот на извршени прекриоци на подрачје на СВР Струмица (22);
- Постапка за посредување е успешно завршена кај 121 дете (28 кај деца до 16 години и 93 кај деца од 16 до 18 години) што претставува 14% од вкупниот број на деца кои извршиле прекршок што е намалување за 4% во однос на 2017 година кога овој процент изнесувал 18%;
- Во 2018 година продолжил зголемен тренд на бројот на деца спрема кои се изречени прекршочни санкции, што во споредба со податоците во однос на постапката на посредување укажуваат на практика децата да не се уплатуваат на постапка за посредување туку да се поведува прекршочна постапка, со што недоволно се користат можностите што ги нуди Законот за правда за децата;
- Најголем број прекршочни санкции биле изречени во судовите во Скопје (324) и во Тетово (225);
- Во 2018 година судовите од центрите за социјална работа побарале мислење за 850 деца што претставува намалување за 18% во однос на 2017 година кога мислење било побарано за 1005 деца;
- во 2018 година за 766 деца биле поднесени барање за поведување прекршочна постапка од страна на МВР и тоа најголем број барања се поднесени во СВР Тетово (212) и СВР Охрид (176), а најмал број во СВР Струмица (17).
- Во 2018 година мерки на помош и заштита биле применети кон 894 деца односно кон 53% од децата во ризик. Од сите деца, 81% се деца од машки пол а 19% се од женски пол. Споредбено со 2017 година, се бележи намалување на бројот на децата во ризик кон кои биле применети мерки за помош и заштита за 30 процентни поени;
- Кон вкупно 894 деца во ризик, во 2018 година биле применети 3417 мерки, односно по 3,82 мерки по дете, што претставува зголемување во однос на 2017 и 2016 година кога биле применети по 3,38 односно 3,13 мерки по дете;
- Посредувањето како една од мерките е применета спрема 3% од вкупниот број на деца во ризик односно во само 7 центри за социјална работа, што бележи тренд на намалување на примена во споредба со претходните две години;

- Во 2018 година предлози за примена на санкција биле поднесени спрема 401 дете, што претставува 34,8% од вкупно 1152 деца спрема кои биле поднесени кривични пријави до основните јавни обвинителства. Во 2017 овој процент изнесувал 46%, а во 2016 бил 36%;
- Во 2018 година бројот на изречени дисциплински мерки од страна на судовите е во благо зголемување од 4% во однос на претходната 2017 година и 2016 година кога процентот изнесувал 18% од децата за кои ЈО поднел Предлог за примена на санкција;
- Нема забележително отстапување од претходната година во однос на изречената дисциплинска мерка - Укор која била изречена спрема 87 деца или 22%;
- Упатување во Центар за деца е изречена спрема едно дете за разлика од претходната кога не е изречена спрема ниту едно дете, а во 2016 година била изречена спрема две деца;
- Се забележува намалување на бројот на децата на кои им се изречени мерки на засилен надзор во 2018 година кога биле изречени спрема 277 деца во однос на претходната 2017 година кога овие мерки биле изречени спрема 360 деца;
- Мерките засилен надзор бележат надолен тренд во однос на 2017 година се изречени кон вкупно 277 деца, од кои од страна на родител/старател е изречена кон 146 деца, мерката засилен надзор од страна на згрижувачко семејство не била воопшто изречена, додека засилен надзор од страна на ЦСР е изречен за 121 дете;
- Од сите мерки на засилен надзор најголем дел отпаѓа на Засилен надзор од страна на родител/старател и Засилен надзор од страна на Центарот, коишто биле изречени спрема 69% од децата, што е за близу 10% повисоко во однос на 2017 година кога овие мерки биле изречена за 60% од децата;
- Во 2018 година се забележува значително намалување на изречените заводски воспитни мерки од страна на судовите, односно тие биле изречена спрема вкупно 12 деца, за разлика од 2017 година кога заводски мерки биле изречени спрема 53 деца;
- Мерка притвор им е изречена на 6 (шест) деца од машки пол (едно во Струмица, две во Велес и три деца во Скопје);
- Казна затвор за деца била изречена спрема 4 (четири) деца, сите од машки пол и тоа две казни се изречени од ОС Скопје и по една од ОС Велес и ОС Тетово;
- Судовите во 2018 донеле решение за обештетување на 4 (четири) деца од машки пол. Сите решенија се донесени од судот во Кочани;
- Во 2018 година изречени се 8 мерки условна осуда со заштитен надзор, а не е изречена ниту една мерка условно прекинување на водење на постапката спрема дете или мерката општокорисна работа, што претставува зголемување во однос на 2017 година кога не беше изречена ниту една алтернативна мерка;
- Советот констатира дека во 2018 година се донесени 4 решенија спрема деца кои се условно отпуштени од издржување на казна затвор за деца, а во 2017 година не било донесено ниту едно решение;

- Во 2018 година јавните обвинители од 1152 деца спрема кои биле поднесени кривични пријави, примениле мерки на одвраќање спрема 7.2% или 83 деца. Во 2017 година јавните обвинители примениле мерки на одвраќање спрема 39 а во 2016 спрема 53 деца;
 - Во 2018 година, судовите не упатиле ниту едно дете на медијација. Состојбата била иста и во 2017, како и во 2016 година. Во 2015 година, две деца биле упатени на медијација;
 - Во 2018 година, јавните обвинителства на медијација упатиле 3 (три) деца. Во 2017 година, јавните обвинителства не упатиле ниту едно дете на медијација. Во 2016 година две деца се упатени на медијација, во 2015 и 2014 година на медијација се упатени 8 односно 15 деца;
 - Во 2018 година изречена е мерка на безбедност Задолжително психијатриско лекување на слобода само на едно дете од страна на судот во Гостивар;
 - Како и во претходните години воопшто не се применува постапка за признавање на одговорноста и спогодување за висината на казната како законска предвидена можност од надлежност на ОЈО.
8. Државниот совет афирмативно се изјаснува и ги поддржува превентивните активности преземени од страна на надлежните министерства, институции, општинските совети за превенција на детско престапништво и невладиниот сектор, во делот на заштита на децата и семејствата и нивно усогласување со мерките и насоките кои се препорачани во Националната стратегија за превенција на малолетничко престапништво 2010-2020.

9. ПРЕПОРАКИ

Врз основа на донесените заклучоци Државниот совет препорачува:

1. За ефикасна работа на ДС неопходно е да се обезбедат просторни, материјално-технички и административни услови за поефикасна работа.
2. Општините во Република Македонија согласно Законот за правда за децата да ја исполнат законската обврска за:
 - формирање на општински совети за превенција на детско престапништво,
 - изработка на Годишна програма;
 - доставување Извештај за својата работа до Државниот совет и
 - обезбедување потребни услови за формирање и непречено функционирање на општинските совети за превенција на детско престапништво.
3. Сите надлежни институции вклучени во системот на правда за децата, во своите годишни програми да реализираат превентивни активности согласно мерките и насоките предвидени во оперативниот план за спроведување на Националната стратегија за превенција на детско престапништво и неговото дополнување.
4. Неопходно е унапредување на системот за прибирање и обработка на податоци во сите надлежни институции вклучени во системот на правда за децата.

5. Да се користат законските решенија што ги пропишува Законот за правда за децата од страна на јавните обвинителства и судовите во делот на ресторативната правда и примена на медијацијата, алтернативните мерки и мерките на одвраќање како можност за вонсудско решавање на постапките за деца.
6. Со цел унапредување и почитување на правото на детето за водење разговор во посебни простории соодветни на неговата возраст, во полициските станици каде постојат такви простории, истите да се користат и МВР да ја разгледа можноста за отварање и опремување на простории и во други полициски станици.
7. Почитување на правото на детето на бранител во полициска станица и правото на адвокат и бесплатна правна помош во центарот за социјална работа.
8. Обезбедување на континуирана обука на адвокатите за работа со децата согласно Законот за правда за децата и доставување на листа на лиценцирани адвокати за работа со децата до центрите за социјална работа, полициските станици, јавните обвинителства и судовите од страна на Адвокатската комора на РМ
9. МВР да ја зголеми примената на постапката за посредување спрема децата кои извршиле прекршоци со цел да се одбегне водење на прекршочна постапка пред надлежниот суд така што ќе се одбегне дополнителна виктимизација на децата од страна на институциите.
10. Итно ставање во функција на новиот ВПД Тетово.
11. Обезбедување на редовен образовен процес организиран од страна на Министерството за образование и наука во ВПД Тетово и Затворот за деца во Охрид.
12. Потребно е да се зајакне улогата на ЦСР во однос на надлежности, материјално-финансиски и кадровски предуслови за пружање соодветен постпеналниот третман на деца по излегување од установа.
13. Треба да се зголеми примена на Законот за правда за деца во делот на мерки на помош и заштита во однос на сите деца кои се нашле во определена состојба на ризик, а со цел влијание врз причините што довеле до таквата состојба којашто негативно се одразува врз правоот на личноста на детето и негово правилно воспитување
14. Поголема практична примена на законските решенија од Законот за правда за децата од страна на центрите за социјална работа и примена на посредувањето како можност од листата на мерки за помош и заштита.
15. Потребно е да се подобрят и зајакнат институционалните услови за извршување на дисциплинската мерка - Упатување во Центар за деца во Скопје согласно одредбите од Законот за правда за децата со што ќе се поттикне и нејзиното изрекување од страна на судиите. Неопходно е да се развие мрежа на центри за деца на регионално ниво.
16. Дефинирање на условите што треба да ги исполнува згрижувачкото семејство на дете на кое судот му изрекол воспитна мерка – засилен надзор од згрижувачко семејство.
17. Да се користат законските решенија од страна на судовите во врска со примената на мерката условен отпуст од издржување на казна затвор за деца.
18. Да продолжи трендот за почесто изрекување алтернативни мерки кога судот ќе оцени дека и со нив може да се постигнат целите на казнувањето согласно индивидуалните карактеристики на детето.



Приложи:

ПРИЛОГ 1: **Обработени податоци од собраниите индикатори**

Во прилог на Извештајот на ДС за 2018 година, прикажани се Индикаторите за следење на имплементација на Законот за правда за децата и на состојбата со детското престапништво во Република Македонија.

ДС од 2014 година користи листа од 32 индикатори, а податоците ги собира од 78 институции во системот на правда за децата и тоа од: 8 Сектори за внатрешни работи, 30 Центри за социјална работа, 26 Основни судови, 12 Основни јавни обвинителства во Република Македонија што постапуваат пред судови со проширенена надлежност и едно Основно јавно обвинителство за гонење на кривични дела од организиран криминал и корупција (Види: на крај на текст - Листа на Индикатори).

Овие 32 индикатори по кои се собирани податоците, во годишниот извештај се прикажани преку 24 индикатори поради тоа што за осум индикатори се собираат податоци од сите сектори кои се компарираат и сублимирани во заеднички коментар.

Добиените податоци преку индикаторите, статистички се обработени од страна на ангажиран професионалец - статистичар, направена е квантитативна и квалитативна анализа и истите се прикажани во 29 табели и 13 графикони. Направена е компарација како по години, така и по институции. Добиените податоци се споредени на 100.000 популација на деца во Република Македонија, која е универзална меѓународна единица за можна споредба со други земји. По извршената проверка во дата базата на Trans Monee (<http://www.transmonee.org/databases.php>), констатирано е дека нема објавено податоци за 2018 година како би можеле да направиме компарација со состојбата на детското престапништво и во други земји.

Врз основа на анализата изведени се заклучоци во однос на:

- Состојбата со детското престапништво во Република Македонија во 2018 година, односно состојбата со децата во ризик и децата сторители на дејствија што со закон се предвидени како кривични дела и прекршоци;
- Состојбата со децата жртви на дејствија што со закон се предвидени како кривични дела и децата сведоци како и постапување, грижа и заштита од страна на институциите;
- Прикажување на трендови и тенденции на пораст или на намалување споредбено со 2017 година;
- Ефикасноста и ефективноста на институциите во спроведување на Законот за правда за децата, примена на мерките за помош и заштита, на воспитните и алтернативните мерки и примена на санкции;
- Подготвеноста на институциите за собирање на релевантни податоци и користењето на нивните електронски програми за бележење и собирање на податоци за деца.

Индикатор 1: Деца во ризик

1.1. Упатени во Центар за социјална работа

Со овој индикатор се мери бројот на деца во ризик кои биле упатени во центрите за социјална работа од страна на други институции или поединци во 2018 година, на популација од 100.000 деца. Извор на овој податок се 30 центри за социјална работа во Република Македонија.

Во ЦСР Валандово и Крушево во текот на 2018 година немало евидентирано деца во ризик.

Табела 1: Деца упатени во центрите за социјална работа, по пол

	Број	%
Машки	1380	82%
Женски	309	18%
Вкупно	1689	100%

На 100.000 популација упатени се 407 деца.


Во 2018 бројот е зголемен за 17% во однос на 2017 година



Графикон 1: Број на деца во ризик упатени во ЦСР, по години

Споредено по пол, кај машките деца бројката во 2018 е зголемена за 12% во однос на 2017 и за 15 деца (1%) во однос на 2016 година.

Кај женските деца, бројот во 2018 е зголемен за 44% споредено со 2017 и намален за 5 деца (1%) во однос на 2016 година.



Графикон 2: Број на деца во ризик упатени во ЦСР, по години и пол


Најголем број деца се упатени во ЦСР Скопје (578), ЦСР Штип (147) и ЦСР Прилеп (132). Најголем број деца од женски пол се упатени во ЦСР Скопје (119). Најголем број деца од машки пол се упатени во ЦСР Скопје (459).

Во ЦСР Куманово се забележува значително намалување на бројот на евидентирани деца во ризик, од вкупно 300 деца во ризик во 2017 на вкупно 75 деца во ризик во 2018 година.

Табела 2: Деца упатени во центрите за социјална работа, по ЦСР и пол

ЦСР	М	Ж	Вк:	ЦСР	М	Ж	Вк:	
Валандово	0	0	0	Делчево	22	6	28	
Крушево	0	0	0	Крива Паланка	28	2	30	
Демир Хисар	2	0	2	Гостивар	29	2	31	
Ресен	1	1	2	Струмица	43	3	46	
Дебар	3	3	6	Велес	38	13	51	
Берово	8	3	11	Кавадарци	49	4	53	
Пробиштип	4	7	11	Охрид	57	4	61	
Радовиш	6	5	11	Тетово	48	21	69	
Кратово	13	0	13	Кочани	59	12	71	
Виница	11	3	14	Куманово	71	4	75	
Свети Николе	11	3	14	Неготино	59	22	81	
Кичево	11	4	15	Битола	72	17	89	
Гевгелија	15	1	16	Прилеп	99	33	132	
Македонски Брод	14	2	16	Штип	138	9	147	
Струга	10	6	16	Скопје	459	119	578	
					М	Ж	Вкупно	
					Вкупно	1380	309	1689

Доколку се направи споредба на број на упатени деца по ЦСР во однос на 2017 година, може да се забележи опаѓање на бројот на деца во ризик во Охрид, Куманово, Велес и Штип, а тренд на зголемување во Скопје, Прилеп, Неготино и Кочани.



Графикон 3: Број на деца во ризик упатени во ЦСР, по години и ЦСР

Табела 3: Известувања за деца во ризик испратени до ЦСР, по институција

<i>Орган што пратил известување</i>	<i>Број на известувања</i>
<i>МВР</i>	<i>747</i>
<i>ЈО</i>	<i>331</i>
<i>Други</i>	<i>328</i>
<i>Училиште</i>	<i>169</i>
<i>Родител/старател</i>	<i>58</i>
<i>НВО</i>	<i>52</i>
<i>Дете</i>	<i>2</i>
<i>Оштетен</i>	<i>1</i>
<i>Здравство</i>	<i>1</i>
<i>Вкупно</i>	<i>1689</i>

За 1689 деца испратени се ист број на известувања. Тоа е зголемување од 24% во однос на 2017 и намалување од 11% во однос на 2016 година, кога биле испратени 1369 односно 1904 известувања.

1.2. Известувања од МВР до ЦСР

Вкупен број на известувања од МВР изнесува 881, односно 212,55 на популација од 100.000. Оваа бројка не се разликува од 2017, кога бројот на известувања беше 891 или 212,16 на 100.000.

Табела 4: Број на известувања од МВР до ЦСР, по пол

	<i>Број</i>	<i>%</i>
<i>Машки</i>	<i>708</i>	<i>80</i>
<i>Женски</i>	<i>173</i>	<i>20</i>
<i>Вкупно</i>	<i>881</i>	<i>100</i>

Во однос на полот, 80% се од машки, 20% од женски пол, што е речиси идентично со податоците во 2017 кога 79% биле од машки пол, а 21% од женски пол.


Табела 5: Број на известувања од МВР до ЦСР, по СВР и пол

<i>СВР</i>	<i>M</i>	<i>Ж</i>	<i>Вк:</i>	<i>СВР</i>	<i>M</i>	<i>Ж</i>	<i>Вк:</i>
<i>Велес</i>	<i>24</i>	<i>5</i>	<i>29</i>	<i>Куманово</i>	<i>74</i>	<i>22</i>	<i>96</i>
<i>Тетово</i>	<i>24</i>	<i>5</i>	<i>29</i>	<i>Битола</i>	<i>103</i>	<i>25</i>	<i>128</i>
<i>Струмица</i>	<i>30</i>	<i>0</i>	<i>30</i>	<i>Скопје</i>	<i>125</i>	<i>70</i>	<i>195</i>
<i>Охрид</i>	<i>63</i>	<i>20</i>	<i>83</i>	<i>Штип</i>	<i>265</i>	<i>26</i>	<i>291</i>
		<i>M</i>		<i>Ж</i>		<i>Вкупно</i>	
		<i>Вкупно</i>		<i>708</i>		<i>173</i>	

Најголем број на известувања се испратени од СВР Штип, 291 известување. Најмал број е испратен од СВР Велес и Тетово – по 29 известувања, додека од останатите СВР се испратени помеѓу 30 и 195 известувања.

Отстапувањето во податоците доставени од МВР и ЦСР е намалено во 2018. Разликата, која во 2017 изнесуваше 422, во 2018 е намалена на 134 известувања.

Вкупен број на деца за кои е доставено писмено известување од СВР до ЦСР по година и СВР



Графикон 4: Вкупен број на деца за кои е доставено писмено известување од СВР до ЦСР по година и СВР

Индикатор 2: Деца жртви на кривични дела

Со овој индикатор се мери бројот на деца кои биле жртви на кривични дела евидентирани во институциите во системот на правда за децата за 2018 година на популација од 100.000 деца.

2.1. Евидентирани деца жртви на кривични дела во Центар за социјална работа

Во 10 ЦСР нема евидентирано деца жртви (Валандово, Гевгелија, Дебар, Д.Хисар, Кочани, Кратово, Крушево, Неготино, Охрид, Радовиш).

Табела 6: Број на деца жртви идентификувани во ЦСР, по пол

ЦСР	M	Ж	Вк:	ЦСР	M	Ж	Вк:
Валандово	0	0	0	Пробиштип	0	1	1
Гевгелија	0	0	0	Ресен	0	1	1
Дебар	0	0	0	Свети Николе	0	1	1
Демир Хисар	0	0	0	Струга	0	1	1
Кочани	0	0	0	Берово	2	0	2
Кратово	0	0	0	Виница	1	1	2

Крушево	0	0	0	Велес	0	3	3
Неготино	0	0	0	Тетово	0	4	4
Охрид	0	0	0	Штип	0	7	7
Радовиш	0	0	0	Кичево	8	1	9
Гостивар	0	1	1	Битола	4	7	11
Делчево	0	1	1	Куманово	11	2	13
Кавадарци	1	0	1	Прилеп	9	8	17
Крива Паланка	0	1	1	Скопје	21	20	41
Македонски Брод	1	0	1	Струмица	40	1	41
		M		Ж		Вкупно	
		Вкупно		98		61	
						159	

Вкупен број на евидентирани деца жртви во 2018 е 159, односно 38,36 деца жртви на 100.000 популација и е скоро двојно повисок од 2017, кога изнесуваше 88. Во 2016 беа евидентирани 161 деца жртви.

Од евидентираните, 62% се од машки и 38% од женски пол.

Најголем број е евидентиран во Скопје и Струмица – по 41 дете.

2.2. Евидентирани деца жртви на кривични дела од МВР

Вкупен број на деца жртви на кривични дела идентификувани од Министерството за внатрешни работи е 498, што претставува 120,15 деца жртви на популација од 100.000 деца. Од вкупниот број 57% се деца од машки пол, додека 43% се деца жртви од женски пол.

Табела 7: Број на деца жртви идентификувани од МВР, по СВР и пол

СВР	M	Ж	Вк:	СВР	M	Ж	Вк:
Велес	3	8	11	Охрид	38	40	78
Струмица	3	12	15	Битола	51	33	84
Куманово	18	13	31	Тетово	76	40	116
Штип	21	21	42	Скопје	76	45	121
					M	Ж	Вкупно
					Вкупно	286	212
							498

Бројот на деца жртви во 2018 не отстапува од бројот во 2017 година кога како жртви биле евидентирани вкупно 499 деца, и е за 16,6% помал од бројот во 2016, кога биле евидентирани 597 деца жртви.

Најголем број на деца жртви се идентификувани од СВР Скопје и Тетово.

2.3. Идентификувани деца жртви на кривични дела од јавните обвинителства

Бројот на деца жртви идентификувани од ЈО во 2018 година е 401, односно 96,74 на 100.000 деца. Овој број е за 60% повисок од 2017, кога изнесувал 250 и за 24% понизок од 2016 (530).

Поголем број од жртвите, 60% се од машки пол додека 40% се од женски пол.


Најголем број деца жртви се идентификувани од страна на ОЈО Скопје (121).

Табела 8: Број на деца жртви идентификувани од јавните обвинителства, по ОЈО и според пол

ОЈО	M	Ж	Вк:	ОЈО	M	Ж	Вк:
Битола	0	0	0	Тетово	20	6	26

<i>Штип</i>	0	2	2	<i>Велес</i>	22	25	47
<i>Гостивар</i>	0	3	3	<i>Прилеп</i>	38	17	55
<i>Охрид</i>	2	2	4	<i>Струмица</i>	24	31	55
<i>Кочани</i>	4	2	6	<i>ОЈО ГОК</i>	52	11	63
<i>Струга</i>	6	2	8	<i>Скопје</i>	66	55	121
<i>Куманово</i>	8	3	11	<i>Тетово</i>	20	6	26
				М	Ж	Вкупно	
				Вкупно	242	159	401

Процент на деца жртви идентификувани од Јавни Обвинителства



Графикон 5: Деца жртви идентификувани во Јавните Обвинителства

2.4. Идентификувани деца жртви на кривични дела од суд

Во 2018 год. во основните судови со проширена надлежност во Република Македонија евидентирани се 295 деца жртви на кривични дела, што претставува 71 деца на популација од 100.000 жители. Од нив, 276 односно 94% се од машки пол и 19 односно 6% се од женски пол.


ОС Битола и Куманово немаат доставено податоци.

ОС Кочани, Охрид и Струга немаат идентификувано деца жртви во 2018 година.

Табела 9: Број на деца жртви идентификувани од основните судови, по ОС и пол

Основен суд	М	Ж	Вк:	Основен суд	М	Ж	Вк:
<i>Битола</i>	0	0	0	<i>Прилеп</i>	2	1	3
<i>Кочани</i>	0	0	0	<i>Струмица</i>	1	2	3
<i>Куманово</i>	0	0	0	<i>Тетово</i>	9	1	10
<i>Охрид</i>	0	0	0	<i>Штип</i>	23	0	23

<i>Струга</i>	0	0	0	<i>Велес</i>	46	8	54
<i>Гостивар</i>	1	0	1	<i>Скопје I</i>	194	7	201
				<i>M</i>	<i>Ж</i>	<i>Вкупно</i>	
				Вкупно	276	19	295



Графикон 6: Број на деца жртви по институции и пол

Индикатор 3: Деца во судир со законот

Со овој индикатор се мери број на деца кои биле повикани во полициска станица на вкупна популација на деца заради добивање информации, а за кои постојат основи на сомнение дека сториле дејствија кои со закон се предвидени како кривично дела.

Вкупен број на деца повикани во полициска станица во 2018 година изнесува 1264. Од нив, 952 деца се во својство на пријавени, што претставува 230 деца на популација од 100.000 деца. Се бележи благо намалување споредено со 2017 година кога бројот на пријавени деца изнесувал 293 деца на популација од 100.000 деца.

Освен пријавените, во полициска станица се повикани и 190 деца во својство на сведок и 122 деца во својство на оштетени.

Споредено со 2017 година, кога вкупно 1583 деца биле повикани, во 2018 година бројката е намалена за 319 деца или за 20%.

Во 2016, 1308 деца биле повикани во полициска станица, што значи дека во 2018 бројката на повикани деца е намалена за 44 деца или за 3%.


Табела 10: Број на деца повикани во ПС заради собирање на информации од страна на МВР

	<i>Сведоци</i>	<i>Оштетени</i>	<i>Пријавени</i>	<i>Вкупно</i>
--	----------------	-----------------	------------------	---------------

	<i>M</i>	<i>Ж</i>	<i>Вк:</i>									
<i>Скопје</i>	29	4	33	3	0	3	276	28	304	308	32	340
<i>Битола</i>	34	6	40	12	3	15	78	8	86	124	17	141
<i>Охрид</i>	4	0	4	6	2	8	89	1	90	99	3	102
<i>Тетово</i>	8	2	10	13	4	17	65	10	75	86	16	102
<i>Куманово</i>	37	25	62	26	15	41	57	17	74	120	57	177
<i>Велес</i>	16	2	18	4	2	6	122	10	132	142	14	156
<i>Струмица</i>	0	2	2	0	0	0	66	5	71	66	7	73
<i>Штип</i>	12	9	21	17	15	32	102	18	120	131	42	173
<i>Вкупно</i>	140	50	190	81	41	122	855	97	952	1076	188	1264

Од вкупниот број, 1076 деца или 85% се од машки пол, додека 188 или 15% од женски. Половата структура е различна кај различните категории деца. Процент на женски деца е највисок кај оштетени (33%) а најнизок кај пријавени (10%).

Полова структура на децата повикани во полициска станица по различен основ



Графикон 7: Полова структура на децата повикани во полициска станица по различен основ

Индикатор 4: Прекршочни постапки и прекршочни санкции спрема деца

Овој индикатор го мери бројот на деца за кои се поднесени барања за поведување прекршочна постапка од страна на МВР, изречени прекршочни санкции од страна на судовите и бројот на доставени наоди и мислења од страна на центрите за социјална работа.

4.1. Министерство за внатрешни работи

Вкупниот број на деца кои во 2018 извршиле прекршок е 887 (214 на 100.000 деца). Оваа бројка е за 14% пониска од 2017, кога изнесуваше 1029 и за 25%

пониска од 2016 кога била 1185. Најголем број прекршоци е извршен во Тетово (229) а најмал во Струмица (22).



Графикон 8: Број на деца кои извршиле прекршок, по година и пол

Поголем дел од извршителите – 855 деца или 96% се машки деца, додека 32 деца или 4% се од женски пол.

Табела 11: Број на деца кои извршиле прекршок, по СВР и пол

СВР	М	Ж	Вк:	СВР	М	Ж	Вк:
Струмица	22	0	22	Куманово	99	3	102
Скопје	48	2	50	Велес	126	7	133
Битола	86	4	90	Охрид	155	5	160
Штип	95	6	101	Тетово	224	5	229
				М	Ж	Вкупно	
				Вкупно	855	32	887


Во однос на возрастта, 196 деца или 22% се помлади од 16 години. Процентот на помлади малолетнци меѓу извршителите на прекршоци е највисок во Велес (47%) и Струмица (36%) а најнизок во Битола (8%) и Штип (9%).

Табела 12: Број на деца кои извршиле прекршок, по СВР и возраст

СВР	под 16 години	16 до 18 години	Вк:	СВР	под 16 години	16 до 18 години	Вк:
Струмица	8	14	22	Куманово	18	84	102
Скопје	11	39	50	Велес	62	71	133
Битола	7	83	90	Охрид	34	126	160
Штип	9	92	101	Тетово	47	182	229
		под 16 години		16 до 18 години		Вкупно	
					196	691	887

Постапка за посредување е успешно завршена кај 121 дете (28 кај деца до 16 години и 93 кај деца од 16 до 18 години) што претставува 14% од вкупниот број на деца кои извршиле прекршок.

Број на деца кај кои постапката на посредување е успешно завршена и за кои е поднесено барање за прекршочна постапка



Графикон 9: Број на деца кај кои постапката на посредување е успешно завршена и за кои е поднесено барање за прекршочна постапка

За останатите 766 деца поднесено е барање за поведување прекршочна постапка. Процентот на успешни посредувања беше 18% во 2017 и 12% во 2016 година.

Табела 12 Број на деца за кои е поведена постапка за посредување и кај кои е успешно завршена

	Поднесено барање за ПП ² до 16 години			Постапка на посредување до 16 години / успешна			Поднесени барање за ПП од 16 до 18 години			Постапка на посредување од 16 до 18 години/ успешна			Вкупно
	М	Ж	Вк:	М	Ж	Вк:	М	Ж	Вк:	М	Ж	Вк:	
Струмица	5	0	5	3	0	3	12	0	12	2	0	2	22
Скопје	8	2	10	1	0	1	39	0	39	0	0	0	50
Битола	2	0	2	4	1	5	39	1	40	41	2	43	90
Штип	7	0	7	2	0	2	80	6	86	6	0	6	101
Куманово	12	0	12	6	0	6	49	2	51	32	1	33	102
Велес	57	4	61	1	0	1	66	3	69	2	0	2	133
Охрид	33	1	34	0	0	0	122	4	126	0	0	0	160
Тетово	35	2	37	10	0	10	172	3	175	7	0	7	229
Вкупно	159	9	168	27	1	28	579	19	598	90	3	93	887

4.2. Центри за социјална работа

Во 2018 година судовите побарале од центрите за социјална работа мислење за 850 деца спрема кои е поведена прекршочна постапка, од кои 779 за машки, а 71 за деца од женски пол, односно од вкупниот број 92% се деца од машки пол.

² ПП - прекршочна постапка

Најголем број на прекршочни постапки има во Центарот за социјална работа во Тетово, спрема 239 деца, и во Скопје спрема 188 деца.

Бројот во 2018 е за 15% понизок од 2017 (1005) и за 5% повисок од 2016 (807).

Табела 13: Број на деца за кои судот побарал мислење од ЦСР, по пол

ЦСР	М	Ж	Вк:	ЦСР	М	Ж	Вк:
Валандово	0	0	0	Делчево	6	0	6
Крушево	0	0	0	Прилеп	8	0	8
Македонски Брод	0	0	0	Гостивар	7	2	9
Пробиштип	0	0	0	Свети Николе	10	1	11
Ресен	0	0	0	Берово	15	0	15
Радовиш	1	0	1	Битола	26	3	29
Штип	1	0	1	Кочани	28	3	31
Дебар	2	0	2	Неготино	29	5	34
Демир Хисар	2	0	2	Струга	33	3	36
Кичево	2	0	2	Кавадарци	41	5	46
Струмица	2	0	2	Велес	45	5	50
Гевгелија	4	0	4	Охрид	52	1	53
Кратово	4	0	4	Куманово	64	3	67
Виница	5	0	5	Скопје	153	35	188
Крива Паланка	5	0	5	Тетово	234	5	239
			М	Ж	Вкупно		
			Вкупно	779	71	850	

4.3. Суд

Вкупен број на деца на кои во 2018 им се изречени прекршочни санкции е 1005, од нив 954 (95%) се машки и 51 (5%) женски.

Оваа бројка е за 10% повисока од 2017 кога беа изречени прекршочни санкции на 913 деца и за 50% повисока од 2016 кога санкции се изречени на 669 деца.

Најголем број прекршочни санкции се изречени од судот во Скопје (324) и Тетово (225). Во судот во Струга и Штип не се изречени прекршочни санкции.

Табела 14: Број на деца за кои судот изрекол прекршочни санкции, по ОС и пол

Основен суд	М	Ж	Вк:	Основен суд	М	Ж	Вк:
Струга	0	0	0	Охрид	38	2	40
Штип	0	0	0	Гостивар	96	5	101
Прилеп	1	0	1	Куманово	115	3	118
Битола	13	0	13	Велес	130	17	147
Кочани	12	2	14	Тетово	220	5	225
Струмица	22	0	22	Скопје I	307	17	324
			М	Ж	Вкупно		
			Вкупно	954	51	1005	

Од Графиконот 10 се заклучува дека во 2018 година продолжил зголемен тренд на бројот на деца спрема кои се изречени прекршочни санкции, што во споредба со податоците во однос на постапката на посредување укажуваат на

практика децата да не се упатуваат на постапка за посредување туку да се поведува прекршочна постапка, со што недоволно се користат можностите што ги нуди ЗПД.



Графикон 10: Процесирање на прекршочни случаи во 2016, 2017 и 2018 година

Индикатор 5: Посебни простории за водење на разговор во ПС

Со овој индикатор се мери процентот на деца спрема кои МВР постапило согласно стандардите - условите пропишани во законските одредби, водење разговор со деца во посебно опремени простории.

Од вкупно 1264 деца повикани во полициска станица, разговор во посебна просторија е воден со 121 дете, односно со 9,6% од повиканите деца.

Најголем број е во Струмица – 81 дете, во Охрид, Куманово и Штип нема посебно опремени простории за разговор со деца и од таа причина не е разговарано со ниту едно дете во таква просторија.


Споредено со 2017, кога имаше 141 дете, бројката е пониска за 20 деца или за 14%. Во 2016, разговор во посебна просторија е воден со 68 деца.

Половата структура на децата со кои е разговарано е пропорционална со структурата на децата кои се повикани (ни машките ни женските деца не се повеќе застапени).

Табела 15: Број на деца со кои е воден разговор во посебни простории, по СВР и пол

СВР	М	Ж	Вк:	СВР	М	Ж	Вк:
<i>Охрид</i>	0	0	0	<i>Битола</i>	4	0	4
<i>Куманово</i>	0	0	0	<i>Велес</i>	2	2	4
<i>Штип</i>	0	0	0	<i>Скопје</i>	21	4	25
<i>Тетово</i>	0	1	1	<i>Струмица</i>	72	15	87
				М	Ж	Вкупно	
				Вкупно	99	22	121

Број на деца повикани во полициска станица и деца со кои е разговарано во посебна просторија



Графикон 11: Број на деца повикани во ПС и деца со кои се разговарало во посебни простории

Индикатор 6: Задржани деца во полициска станица

Со овој индикатор се мери процентот на деца кои биле задржани во полициска станица, во однос на вкупниот број повикани деца во 2017 година

Од вкупно повикани 1264 деца, во полициска станица биле задржани 98, односно 8% од повиканите. Процентот на задржани деца е највисок во Тетово, каде се задржани 52% од повиканите деца. Во останатите градови, процентот на задржани деца се движи од 0% до 9%. Во однос на полот, 92% од задржаните деца се од машки и 8% од женски пол.

Табела 16: Број на деца задржани во полициска станица, по СВР пол

СВР	М	Ж	Вк:	СВР	М	Ж	Вк:
<i>Битола</i>	0	0	0	<i>Охрид</i>	5	0	5
<i>Струмица</i>	0	0	0	<i>Велес</i>	7	0	7
<i>Штип</i>	0	0	0	<i>Скопје</i>	26	4	30
<i>Куманово</i>	3	0	3	<i>Тетово</i>	49	4	53
				М	Ж	Вкупно	
				Вкупно	90	8	98

Бројот на задржани деца во 2018 е за 10% повисок од 2017, кога биле задржани 89 деца и за 38% понизок од 2016 година кога бројот на задржани бил 158.

Индикатор 7: Деца во ризик кон кои се применети мерки на помош и заштита во Центар за социјална работа

Со овој индикатор се мери процентот на децата во ризик кои во центарот добиле услуги, односно се примениле мерки за помош и заштита во 2018 година, споредбено со сите деца во ризик кои се упатени во ЦСР. Податоците се собрани од сите 30 центри за социјална работа во Република Македонија.

Од вкупно 1689 деца во ризик евидентирани во центрите за социјална работа, во 2018 година мерки за помош и заштита биле применети кон 894 деца односно кон 53% од децата во ризик. Од нив 81% се деца од машки пол, а 19% се од женски пол.

Споредено со претходните години, процентот на децата во ризик кон кои биле применети мерки за помош и заштита во 2018 е за 30 процентни поени понизок во однос на 2017 кога изнесуваше 83% и за 24 процентни поени понизок од 2016 кога изнесуваше 77%.

Табела 17: Број на деца во ризик кон кои се применети мерки на помош и заштита, по ЦСР и пол

ЦСР	М	Ж	Вк:	ЦСР	М	Ж	Вк:
Валандово	0	0	0	Македонски Брод	14	2	16
Крушево	0	0	0	Охрид	14	2	16
Демир Хисар	2	0	2	Струга	10	6	16
Кратово	2	0	2	Неготино	22	7	29
Ресен	1	1	2	Крива Паланка	29	1	30
Виница	2	1	3	Гостивар	27	4	31
Делчево	0	3	3	Кавадарци	32	5	37
Берово	4	1	5	Велес	36	13	49
Дебар	5	3	8	Струмица	49	3	52
Кочани	9	0	9	Прилеп	50	16	66
Пробиштип	4	6	10	Тетово	47	21	68
Радовиш	6	5	11	Битола	61	18	79
Свети Николе	11	3	14	Штип	71	11	82
Кичево	11	4	15	Куманово	93	3	96
Гевгелија	15	1	16	Скопје	97	30	127
					M	Ж	Вкупно
					724	170	894

Индикатор 8: Применети мерки на помош и заштита на деца во ризик во Центар за социјална работа

Со овој индикатор се мери бројот на мерки за помош и заштита во период од една година, споредбено со вкупниот број на деца во ризик кои се примениле. Споредбата со индикаторот број 7 може да ни покаже колку мерки во просек се применуваат на едно дете.

Кон вкупно 894 деца во ризик, во 2018 година биле применети 3417 мерки, односно по 3,82 мерки по дете. Ова е зголемување во однос на 2017 и 2016 година кога биле применети по 3,38 односно 3,13 мерки по дете.

Во однос на пол, кон децата од женски пол се применети во просек по 4,55 мерки, додека кон машките деца по 3,60 мерки.

Табела 18: Број на применети мерки на помоши заштита, по ЦСР и пол

	Машки			Женски			Вкупно		
	Број на деца во ризик	Број на применети мерки	Број на мерки по дете	Број на деца во ризик	Број на применети мерки	Број на мерки по дете	Број на деца во ризик	Број на применети мерки	Број на мерки по дете
Валандово	0	0	/	0	0	/	0	0	/
Крушево	0	0	/	0	0	/	0	0	/
Македонски Брод	14	0	0.00	2	0	0.00	16	0	0.00
Струга	10	0	0.00	6	0	0.00	16	0	0.00
Скопје	97	63	0.65	30	27	0.90	127	100	0.79
Виница	2	2	1.00	1	1	1.00	3	3	1.00
Гевгелија	15	15	1.00	1	1	1.00	16	16	1.00
Кичево	11	11	1.00	4	4	1.00	15	15	1.00
Неготино	22	22	1.00	7	7	1.00	29	29	1.00
Струмица	49	121	2.47	3	2	0.67	52	123	2.37
Крива Паланка	29	68	2.34	1	5	5.00	30	73	2.43
Кратово	2	5	2.50	0	0	/	2	5	2.50
Прилеп	50	122	2.44	16	48	3.00	66	170	2.58
Куманово	93	213	2.29	3	43	14.33	96	256	2.67
Радовиш	6	20	3.33	5	12	2.40	11	32	2.91
Тетово	47	188	4.00	21	34	1.62	68	222	3.26
Гостивар	27	84	3.11	4	28	7.00	31	112	3.61
Велес	36	144	4.00	13	26	2.00	49	196	4.00
Делчево	0	0	/	3	12	4.00	3	12	4.00
Демир Хисар	2	10	5.00	0	0	/	2	10	5.00
Свети Николе	11	55	5.00	3	15	5.00	14	70	5.00
Штип	71	355	5.00	11	55	5.00	82	410	5.00
Пробиштип	4	22	5.50	6	30	5.00	10	52	5.20
Охрид	14	75	5.36	2	12	6.00	16	87	5.44
Кочани	9	52	5.78	0	6	/	9	58	6.44
Кавадарци	32	220	6.88	5	104	20.80	37	324	8.76
Битола	61	560	9.18	18	220	12.22	79	780	9.87
Ресен	1	10	10.00	1	10	10.00	2	20	10.00
Берово	4	80	20.00	1	6	6.00	5	86	17.20
Дебар	5	90	18.00	3	66	22.00	8	156	19.50
Вкупно	724	2607	3.60	170	774	4.55	894	3417	3.82

Индикатор 9: Остварено право на детето на бранител во МВР и бесплатна правна помош на детето за присуство на адвокат во ЦСР

Со овој индикатор се мери процентот на деца кои биле повикани во полициска станица заради добивање на информации, а за кои бил присутен бранител при водењето на разговорот.

9.1. Министерство за внатрешни работи

Од вкупниот број на деца (1264) по било кој основ повикани во полициска станица, право на бранител оствариле 36% односно 455 деца.

Најнизок процент на деца со бранител имало во Штип, 0,6% додека највисок бил во Охрид и Велес (79% и 89%).

Во однос на полот, бранител имале 400 деца од машки пол (37%) и 55 деца од женски пол (29%).

Табела 19: Број и % на деца кои оствариле право на бранител во ПС, по СВР и по пол

СВР	Деца повикани во пполициска станица			Деца кои оствариле право на бранител во полициска станица			% 36.00%
	Машки	Женски	Вкупно	Машки	Женски	Вкупно	
Штип	131	42	173	1	/	1	0.58%
Куманово	120	57	177	31	2	33	18.64%
Битола	124	17	141	26	5	31	21.99%
Скопје	308	32	340	96	8	104	30.59%
Тетово	86	16	102	30	2	32	31.37%
Струмица	66	7	73	30	4	34	46.58%
Охрид	99	3	102	59	22	81	79.41%
Велес	142	14	156	127	12	139	89.10%
Вкупно	1076	188	1264	400	55	455	

Во 2017 година 38% од деца повикани во полициска станица оствариле право на бранител, додека во 2016 година тоа право го оствариле 32% од децата.



Графикон 12: Деца кои оствариле право на бранител во ПС

9.2. Центри за социјална работа

Со овој индикатор се мери бројот на деца во ризик кои во ЦСР остварили право на бесплатна правна помош за присуство на адвокат, исполнувајќи ги законските услови од вкупниот број на деца кои го остварили правото на присуство на адвокат во ЦСР за 2018 година.

Во 2018 година, 22 деца остварили право на адвокат во ЦСР, 20 од нив во Тетово, по едно во Гостивар и во Кочани. Седум деца се на возраст над 14 години, 15 се под 14 години.

Вкупно 6 деца остварили право на бесплатна правна помош, три во Струмица, две во Крива Паланка, едно во Гостивар.

Табела 20: Деца кои остварили право на адвокат и на бесплатна правна помош, по ЦСР и возраст

	<i>Број на деца кои во ЦСР остварили право на присуство на адвокат во текот на 2018 год.</i>			<i>Број на деца кои во ЦСР остварили право на бесплатна правна помош за присуство на адвокат во 2018 год.</i>		
	<i>До 14 год.</i>	<i>Над 14 год.</i>	<i>Вкупно</i>	<i>До 14 год.</i>	<i>Над 14 год.</i>	<i>Вкупно</i>
<i>Гостивар</i>	0	1	1	0	1	1
<i>Кочани</i>	0	1	1	0	0	0
<i>Крива Паланка</i>	0	0	0	2	0	2
<i>Струмица</i>	0	0	0	0	3	3
<i>Тетово</i>	15	5	20	0	0	0
<i>Вкупно</i>	15	7	22	2	4	6

Во 2017 година ниту едно дете не остварило право на адвокат, додека право на бесплатна правна помош оствариле три деца.

Во 2016 година, право на адвокат оствариле четири деца а две деца го остварили правото на бесплатна правна помош.

Индикатор 10: Деца во ризик вклучени во постапка за посредување во ЦСР

Со овој индикатор се мери процентот на деца во ризик спрема кои центарот спровел постапка за посредување со бројот на деца во ризик упатени во ЦСР во 2018 година.

10.1. Центри за социјална работа

Во 2018 година, посредувањето е применето кај 52 деца во ризик, што претставува 3% од вкупниот број на деца во ризик (1689). Посредувањето е успешно спроведено кај 43 деца или 83% од децата кај кои е применето. Во 2017 година, посредувањето било применето кај 5% од децата во ризик и успешно спроведено кај 82% од децата кај кои е применето. Во 2016 година, посредувањето било применето кај 10% од децата во ризик и успешно спроведено кај 68% од децата кај кои е применето.

Во 2018 година, постапката е применета во седум центри за социјална работа. Најголем број на деца биле опфатени во центарот во Скопје (36).

Табела 21: Број деца спрема кои е спроведена постапка на посредување

	Вкупен број на деца во ризик	Деца во ризик спрема кои ЦСР спровел постапка на посредување			
		Вкупно	Постигната спогодба	Не е постигната спогодба	Вкупно
<i>Берово</i>	11	0	0	0	0
<i>Битола</i>	89	0	0	0	0
<i>Валандово</i>	0	0	0	0	0
<i>Виница</i>	14	0	0	0	0
<i>Гостивар</i>	31	0	0	0	0
<i>Дебар</i>	6	0	0	0	0
<i>Делчево</i>	28	0	0	0	0
<i>Кичево</i>	15	0	0	0	0
<i>Кочани</i>	71	0	0	0	0
<i>Кратово</i>	13	0	0	0	0
<i>Крива Паланка</i>	30	0	0	0	0
<i>Крушево</i>	0	0	0	0	0
<i>Куманово</i>	75	0	0	0	0
<i>Македонски Брод</i>	16	0	0	0	0
<i>Охрид</i>	61	0	0	0	0
<i>Прилеп</i>	132	0	0	0	0
<i>Пробиштип</i>	11	0	0	0	0
<i>Радовиш</i>	11	0	0	0	0
<i>Ресен</i>	2	0	0	0	0
<i>Свети Николе</i>	14	0	0	0	0
<i>Струга</i>	16	0	0	0	0
<i>Тетово</i>	69	0	0	0	0
<i>Штип</i>	147	0	0	0	0
<i>Неготино</i>	81	0	1	1	1
<i>Струмица</i>	46	1	0	0	1
<i>Демир Хисар</i>	2	2	0	2	2
<i>Гевгелија</i>	16	3	0	3	3
<i>Кавадарци</i>	53	3	0	3	3
<i>Велес</i>	51	1	5	6	6
<i>Скопје</i>	578	33	3	36	36
Вкупно	1689	43	9	52	

Индикатор 11: Помош на деца од страна на ЦСР по излегување од установа

Со овој индикатор се мери бројот на деца кои по запирање од извршување на заводската мерка – Упатување во воспитна установа/ Воспитно-поправен дом и деца на кои има престанала казната – Затвор за деца, ги напуштиле установите и добиле структурирана помош и грижа од страна на ЦСР преку примена на одредени мерки на помош и заштита.

Во 2018 на 16 деца (сите од машки пол) им е запрена од извршување заводската мерка или казна. Од страна на ЦСР грижа е обезбедена на 17 деца, при што сите биле од машки пол.

Во 2017 заводската мерка или казна е запрена од извршување на 6 (шест) деца, а последователна грижа била обезбедена на 12 деца.

Во 2016, вкупно 15 деца завршиле со заводската мерка или казна, а последователна грижа била обезбедена на 19 деца.

Индикатор 12: Примена на медијација

Со овој индикатор се мери бројот на деца кои биле упатени на постапката за медијација.

12.1. Суд

Во 2018 година, судовите не упатиле ниту едно дете на медијација.

Состојбата била иста и во 2017, како и во 2016 година. Во 2015 година, две деца биле упатени на медијација.


12.2. Јавно Обвинителство

Во 2018 година, јавните обвинителства на медијација упатиле 3 (три) деца. Сите 3 (три) се од машки пол, упатени на медијација од ЈО Тетово. Медијацијата е успешно завршена кај едно дете.

Во 2017 година, јавните обвинителства не упатиле ниту едно дете на медијација.

Во 2016 година две деца се упатени на медијација, во 2015 и 2014 година на медијација се упатени 8 односно 15 деца.

Деца упатени на медијација од ОЈО и успешност на медијација



Графикон 13: Деца упатени на медијација од ОЈО и успешност на медијација

Индикатор 13: Деца спрема кои е поднесен предлог за примена на санкција

Со овој индикатор се мери бројот на деца спрема кои јавниот обвинител поднел предлог за примена на санкција во текот на 2018 година.

Во 2018 година предлози за примена на санкција биле поднесени спрема 401 дете, што претставува 35% од вкупно 1152 деца спрема кои биле поднесени кривични пријави до основните јавни обвинителства. Во 2017 овој процент изнесувал 46%, а во 2016 бил 36%.

Табела 22: Број на деца кон кои јавниот обвинител поднел предлог за примена на санкција, по ОЈО и пол

	Машки	Женски	Вкупно
ОЈО ГОК	1	0	1
Гостивар	3	2	5
Струга	5	0	5
Кочани	12	0	12
Струмица	12	0	12
Охрид	14	0	14
Штип	14	2	16
Тетово	20	0	20
Прилеп	21	0	21
Битола	21	2	23
Велес	36	2	38
Куманово	64	2	66
Скопје	163	5	168
Вкупно	386	15	401

Во однос на предлозите за примена на санкција 96% од нив биле поднесени спрема деца од машки пол и 4% од женски пол.

Индикатор 14: Примена на мерки на одвраќање

Примена на мерки на одвраќање преставува форма на вонсудска постапка и тие се во надлежност на јавниот обвинител. Со овој индикатор се мери бројот на сите деца спрема кои јавниот обвинител применел мерки на одвраќање во 2018 година како форма на вонсудска постапка.

Во 2018 година јавните обвинители применели мерки на одвраќање спрема 83 деца, 79 од машки и четири од женски пол.

Сите мерки се применети во три ЈО (Струга, Скопје и Велес).

Во 2017 година јавните обвинители применели мерки на одвраќање спрема 39 а во 2016 спрема 53 деца.

Табела 23: Број на деца кон кои јавниот обвинител применел мерки на одвраќање, по ОЈО и пол

ОЈО	Машки	Женски	Вкупно
Струга	11	0	11
Скопје	32	3	35
Велес	36	1	37
Вкупно	79	4	83

Индикатор 15: Примена на постапка за признавање на одговорноста и спогодување за висината на казната

Со овој индикатор се мери бројот на деца спрема кои ОЈО спровел постапка за признавање на одговорноста и спогодување за висината на казната во 2018 година како форма на интервенција/диверзија во судската постапка.

Мерката не е применета спрема ниту едно дете, исто како и во 2017 и во 2016.

Индикатор 16: Деца на кои е изречена дисциплинска мерка

Со овој индикатор се мери бројот на деца на кои им е изречена дисциплинска мерка.

Од вкупно 401 деца за кои јавниот обвинител во 2018 поднел предлог за примена на санкција, дисциплински мерки се изречени против 88 деца или 22%. На деца од машки пол се изречени 84 дисциплински мерки и четири на деца од женски пол.

Кон 87 деца е изречена мерката укор, а на едно дете му е изречена мерката упатување во центар за деца.

Во 2017 и во 2016 година дисциплински мерки се изречени против 18% од децата за кои имало предлог за примена на санкција.

Табела 24: Број на деца против кои се изречени дисциплински мерки според основен суд и пол

Основен суд	Вкупен број на деца против кои е изречена дисциплинска мерка			Вкупен број на деца каде судот изрекол укор			Вкупен број деца каде судот изрекол упатување во центар за деца		
	М	Ж	Вк:	М	Ж	Вк:	М	Ж	Вк:
Струга	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Битола	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Скопје I	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Струмица	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Охрид	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Кочани	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Прилеп	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Гостивар	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Тетово	2	3	5	2	3	5	0	0	0
Штип	6	0	6	5	0	5	1	0	1
Велес	15	1	16	15	1	16	0	0	0
Куманово	44	0	44	44	0	44	0	0	0
Вкупно	84	4	88	83	4	87	1	0	1

Индикатор 17: Деца на кои е изречена мерка засилен надзор

Со овој индикатор се мери бројот на деца на кои им е изречена мерка засилен надзор.

Вкупниот број на деца за кои се изречени мерки на засилен надзор е 277, односно 69% од децата за кои јавниот обвинител поднел предлог за примена на санкција.

Мерката засилен надзор од страна на родител/старател е изречена за 146 деца, мерката засилен надзор од страна на ЦСР е изречена на 131 дете, додека засилен надзор од страна на згрижувачко семејство не е изречена за ниту едно дете.

Од вкупниот број, 263 деца (95%) се од машки пол, 14 деца (5%) од женски пол.

Табела 25: Број на деца против кои е изречена мерка засилен надзор според основен суд и пол

Основен суд	Вкупен број на деца против кои е изречена мерка засилен надзор			Број на деца каде судот донел решение за мерки на засилен надзор од страна на родител /старател			Број на деца каде судот донел решение за мерки на засилен надзор од страна на згрижувачко семејство			Број на деца каде судот донел решение за мерки на засилен надзор од страна на ЦСР		
	М	Ж	Вк:	М	Ж	Вк:	М	Ж	Вк:	М	Ж	Вк:
Струга	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Прилеп	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
Охрид	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
Штип	7	0	7	4	0	4	0	0	0	3	0	3
Кочани	7	1	8	3	0	3	0	0	0	4	1	5
Струмица	14	0	14	9	0	9	0	0	0	5	0	5
Гостивар	13	2	15	7	1	8	0	0	0	6	1	7
Куманово	21	2	23	17	2	19	0	0	0	4	0	4
Битола	25	0	25	17	0	17	0	0	0	8	0	8
Тетово	26	0	26	14	0	14	0	0	0	12	0	12
Велес	26	7	33	9	1	10	0	0	0	17	6	23
Скопје I	114	2	116	57	0	57	0	0	0	57	2	59
Вкупно	263	14	277	142	4	146	0	0	0	121	10	131

Мерките на засилен надзор биле изречени спрема 360 деца во 2017 и спрема 255 деца во 2016 година.

Индикатор 18: Деца на кои е изречена заводска мерка

Со овој индикатор се мери бројот на деца на кои им е изречена заводската мерка.

Заводски мерки во 2018 се изречени против 12 деца. Во воспитна установа се упатени пет деца а во воспитно-поправен дом седум деца. Сите заводски мерки се изречени против машки деца.

Заводски мерки во 2017 година биле изречени против 53 деца и против 11 деца во 2016 година.

Табела 26: Број на деца против кои е изречена заводска мерка според основен суд и пол

Основен суд	Вкупен број на деца против кои се изречени заводски мерки	Вкупен број на деца каде судот донел заводска мерка упатување во	Вкупен број на деца кога судот донел заводска мерка на воспитно-поправен

	воспитна установа			дом					
	М	Ж	Вк:	М	Ж	Вк:	М	Ж	Вк:
<i>Струга</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Прилеп</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Охрид</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Струмица</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Гостивар</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Куманово</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Битола</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Тетово</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Штип</i>	2	0	2	0	0	0	2	0	2
<i>Кочани</i>	3	0	3	3	0	3	0	0	0
<i>Велес</i>	3	0	3	1	0	1	2	0	2
<i>Скопје I</i>	4	0	4	1	0	1	3	0	3
Вкупно	12	0	12	5	0	5	7	0	7

Индикатор 19: Изречена казна затвор за деца

Со овој индикатор се мери бројот на деца на кои им е изречена казна затвор за деца.

Казна затвор е изречена на 4(четири) деца, сите од машки пол. Две казни се изречени од ОС Скопје и по една од ОС Велес и ОС Тетово.

Оваа казна во 2017 беше изречена на едно дете а во 2016 на десет деца.

Табела 27: Број на деца против кои е изречена казна затвор за деца според основен суд и пол

Основен суд	Машки	Женски	Вкупно
<i>Битола</i>	0	0	0
<i>Гостивар</i>	0	0	0
<i>Кочани</i>	0	0	0
<i>Куманово</i>	0	0	0
<i>Охрид</i>	0	0	0
<i>Прилеп</i>	0	0	0
<i>Струга</i>	0	0	0
<i>Струмица</i>	0	0	0
<i>Штип</i>	0	0	0
<i>Велес</i>	1	0	1
<i>Тетово</i>	1	0	1
<i>Скопје I</i>	2	0	2
Вкупно	4	0	4

Индикатор 20: Деца во притвор

Со овој индикатор се мери бројот на деца на кои им е определена мерка притвор.

Мерка притвор им е изречена на 6 (шест) деца. Тоа е еднакво на 1,45 на 100.000 деца. Една е изречена во Струмица, две во Велес и три во Скопје. Сите шест деца се од машки пол.

Во 2017 година мерката беше изречена на 2 (две), во 2016 на 5 (пет) деца.

Табела 28: Број на деца против кои е определена мерката притвор според основен суд и пол

Основен суд	Машки	Женски	Вкупно
<i>Битола</i>	0	0	0
<i>Гостивар</i>	0	0	0
<i>Кочани</i>	0	0	0
<i>Куманово</i>	0	0	0
<i>Охрид</i>	0	0	0
<i>Прилеп</i>	0	0	0
<i>Струга</i>	0	0	0
<i>Тетово</i>	0	0	0
<i>Штип</i>	0	0	0
<i>Струмица</i>	1	0	1
<i>Велес</i>	2	0	2
<i>Скопје I</i>	3	0	3
Вкупно	6	0	6

Индикатор 21: Деца кои се условно отпуштени од издржување на казна затвор за деца

Со овој индикатор се мери бројот на деца кои се условно отпуштени од издржување на казна затвор за деца.

Во 2018 година решенија за условен отпуст биле донесени за 4 (четири) деца. По едно решение еи донесено од ОС Гостивар, ОС Кочани, ОС Скопје и ОС Струга. Решение за отповикување на условниот отпуст не е донесено.

Во 2017 година решение за условен отпуст не било донесено ниту отповикано за ниту едно дете. Во 2016 година решенија за условен отпуст и за отповикување на условниот отпуст биле донесени за по едно дете.

Индикатор 22: Примена на алтернативни мерки

Со овој индикатор се мери бројот на деца спрема кои е изречена алтернативна мерка.

Во 2018 година, алтернативни мерки се изречени на 8 (осум) деца, по четири од ОС Скопје и ОС Тетово. Сите мерки се изречени на деца од машки пол. Сите осум мерки се Условна осуда со заштитен надзор. Мерките Условно прекинување на водење на постапка спрема детето и Општокорисна работа не се изречени.

Табела 29: Број на деца на кои се изречени алтернативни мерки според основен суд и пол

Основен суд	Машки	Женски	Вкупно
<i>Скопје I</i>	4	0	4
<i>Тетово</i>	4	0	4
Вкупно	8	0	8

Алтернативни мерки во 2017 година не биле изречени. Во 2016 биле изречени на две деца.

Индикатор 23: Примена на мерки на безбедност

Со овој индикатор се мери бројот на деца спрема кои се изречени мерки на безбедност.

Во 2018 година изречена е мерка на безбедност на едно дете. Мерката задолжително психијатриско лекување и слобода е изречена од судот во Гостивар.

Мерка на безбедност во 2017 била изречена на едно дете. Во 2016 година мерки на безбедност не биле применети.

Индикатор 24: Примена на правото на обештетување на дете жртва

Со овој индикатор се мери бројот на деца жртви што оствариле право на обештетување.

Судовите во 2018 донеле решение за обештетување на 4 (четири) деца. Сите решенија се донесени од судот во Кочани. Сите се за деца од машки пол.

Во 2017 судовите донеле решение за обештетување на 9 (девет) деца. Во 2016 судовите донеле решение за обештетување на 12 деца.

ПРИЛОГ 2:

**Табели за собирање на податоци по 32 индикатори од институциите
(центри за социјална работа, полиција, јавни обвинителства, судови)**

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА - _____

Индикатор 1:	Деца во ризик упатени во Центар за социјална работа
Вкупен број на деца во ризик кои се упатени во ЦСР во текот на 12 месечен период од страна на други институции или поединци. (согласно чл.19 ст. 2 од ЗПД)	
Машки пол	
Женски пол	
Вкупно :	
Број на известувања добиени од:	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ МВР ➤ ЈО ➤ Училиште ➤ Родител/старател ➤ Дете ➤ Оштетен ➤ Здравствена установа ➤ НВО ➤ И други институции 	
Вкупно :	

Индикатор 2:	Деца жртви на кривични дела евидентирани во Центар за социјална работа
Вкупен број на деца жртви на кривични дела евидентирани во ЦСР во текот на 12 месечен период. (согласно чл.19 ст.7 од ЗПД)	
Машки пол	
Женски пол	
Вкупно :	

Индикатор 3 :	Деца во ризик кон кои се применети мерки на помош и заштита во Центар за социјална работа
Вкупен број на деца во ризик кон кои ЦСР применил мерки за помош и заштита во	

период од 12 месеци. (согласно чл.22 ст.1 од ЗПД)	
Машки пол	
Женски пол	
Вкупно:	
Индикатор 4:	Применети мерки на помош и заштита на деца во ризик во ЦСР

Вкупен број на мерки за помош и заштита применети на деца во ризик од страна на ЦСР во период од 12 месеци. (согласно чл.23 од ЗПД)	
Машки пол	
Женски пол	
Вкупно:	

Индикатор 5:	Деца кои остварили право на бесплатна правна помош во ЦСР за присуство на адвокат	
Број на деца кои во ЦСР остварили право на присуство на адвокат во период од 12 месеци. (чл.25 ст.3 и 4 од ЗПД)		
Број на деца во ризик до 14 години. (чл.25 ст.3 од ЗПД)	Машки пол	Женски пол
Број на деца во ризик над 14 години. (чл.25 ст.4 од ЗПД)		
Вкупно:		
Број на деца кои во ЦСР остварили право на бесплатна правна помош за присуство на адвокат во период од 12 месеци. (чл.25 ст.7 од ЗПД)		
Број на деца во ризик до 14 години. (чл.25 ст.3 од ЗПД)	Машки пол	Женски пол
Број на деца во ризик над 14 години. (чл.25 ст.4 од ЗПД)		
Вкупно:		

Индикатор 6:	Деца во ризик вклучени во постапка за посредување во Центар за социјална работа	
Вкупен број на деца во ризик спрема кои ЦСР спровел постапка на посредување во период од 12 месеци. (чл.30 ст. 1 и 2 од ЗПД)		
Број на деца за кои е постигната спогодба за посредување. (чл.30 ст. 2 од ЗПД)	Машки пол	Женски пол
Број на деца за кои не е постигната спогодба за посредување. (чл.30 ст. 2 од ЗПД)		
В к у п н о :		
Индикатор 7: Помош на деца од страна на ЦСР по излегување од установа		
Број на деца на кои им е запрено извршувањето на заводската мерка - Упатување во воспитна установа /Воспитно - поправен дом и деца на кои им престанала казната - Затвор за деца, во период од 12 месеци.	Машки пол	Женски пол
В к у п н о:		
Број на деца кои добиле помош од ЦСР по излегување од:	Машки пол	Женски пол
- Воспитна установа		
- ВПДом – Тетово		
- Затвор за деца		
В к у п н о		
Индикатор 8 : Деца за кои се води прекршочна постапка		
Вкупен број на деца за кои се води прекршочна постапка од страна на судот и е побарано мислење од ЦСР во период од 12 месеци.		
Машки пол		
Женски пол		
В к у п н о:		

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
ПС _____

Индикатор 1:	Деца во ризик
Број на деца за кои е доставено писмено известување до ЦСР во текот на 12 месечен период (согласно чл.19 ст.2 од ЗПД)	
Машки пол	
Женски пол	
Вкупно :	

Индикатор 2:	Деца во судир со законот
Вкупен број на деца кои биле повикани во полициска станица заради собирање на информации од страна на МВР во период од 12 месеци (согласно чл. 19 ст.5 и 6 од ЗПД).	
Број на повикани деца по основ на :	Машки пол
Сведок	
Оштетен	
Пријавен	
Вкупно :	

Индикатор 3 :	Остварено право на детето на бранител за време на водење на разговор во полициска станица
Вкупен број на деца кои оствариле право на бранител во полициска станица при водење на разговор со дете во период од 12 месеци, согласно чл.116 ст. 10 од ЗПД)	

Машки пол	
Женски пол	
Вкупно :	

Индикатор 4:	Задржани деца во полициска станица
--------------	------------------------------------

Вкупен број на деца кои се задржани во полициска станица во период од 12 месеци . (согласно член 116 ст. 6 и 7 од ЗПД)	
Машки пол	
Женски пол	
Вкупно :	

Индикатор 5:	Деца жртви на кривични дела
Вкупен број на деца жртви на кривични дела идентификувани од МВР во период од 12 месеци (согласно чл.19 ст.7 од ЗПД)	
Машки пол	
Женски пол	
Вкупно :	

Индикатор 6:	Посебни простории за водење на разговор со дете	
Вкупен број на деца со кои е воден разговор во посебни простории во период од 12 месеци (согласно член 116 став 5 од ЗПД)		
Број на деца во судир со законот (согласно чл. 19 ст.5 и 6 од ЗПД).	Машки пол	Женски пол
Број на деца жртви (согласно чл.19 ст.7 од ЗПД)		
Вкупно :		

Индикатор 7	Деца за кои е поднесено барање за поведување на прекршочна постапка	
Број на деца за кои се поднесени барања за поведување на прекршочна постапка во период од 12 месеци.		
Пол		

	Машки пол	Женски пол
Број на деца до 16 години за кои е спроведена успешна постапка на посредување		
Број на деца до 16 години за кои е поднесено барање за поведување на прекршочна постапка		
Број на деца од 16 -18 години за кои е спроведена успешна постапка на посредување		
Број на деца од 16-18 години за кои е поднесено барање за поведување на прекршочна постапка		
Вкупно		

ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО

Индикатор 1:	Деца жртви на кривични дела
Вкупен број на деца жртви на кривични дела идентификувани од ЈО во период од 12 месеци	
Машки пол	
Женски пол	
Вкупно :	

Индикатор 2:	Деца против кои е поднесен предлог за примена на санкција
Вкупен број на деца кон кои јавниот обвинител поднел предлог за примена на санкција во период од 12 месеци	
Машки пол	
Женски пол	
Вкупно :	
Индикатор 3:	Примена на медијација
Вкупен број на деца кои јавниот обвинител ги упатил на медијација во период од 12 месеци	
Вкупен број на деца со кои медијацијата била успешно завршена	Машки пол
Вкупен број на деца со кои медијацијата не била успешно завршена	Женски пол
Вкупно :	
Индикатор 4:	Примена на мерки на одвраќање
Вкупен број на деца кон кои јавниот обвинител применил мерки на одвраќање во период од 12 месеци	
Машки пол	
Женски пол	
Вкупно :	

Индикатор 5:	Примена на постапка за признавање на одговорноста и спогодување за висината на казната
Вкупен број на деца кон кои јавниот обвинител поднел барање за постапка за признавање на одговорноста и спогодување за висината на казната во период од 12 месеци.	
Машки пол	
Женски пол	
Вкупно :	

ОСНОВЕН СУД _____

Индикатор 1:	Деца жртви на кривични дела
Вкупен број на деца жртви на кривични дела идентификувани од страна на судот во период од 12 месеци .	
Машки пол	
Женски пол	
Вкупно :	

Индикатор 2:	Примена на медијација
Вкупен број на деца кои судот ги упатил на медијација во период од 12 месеци .	
Машки пол	
Женски пол	
Вкупно :	

Индикатор 3:	Изречена казна затвор
Вкупен број на деца против кои е изречена казна затвор за деца во период од 12 месеци .	

Машки пол	
Женски пол	
Вкупно :	

Индикатор 4:	Деца во притвор
Вкупен број на деца против кои е определена мерката притвор во период од 12 месеци .	
Машки пол	
Женски пол	
Вкупно :	

Индикатор 5:	Деца кои се условно отпуштени од издржување на казна затвор за деца		
Вкупен број на деца кои се пуштени на условен отпуст и вкупен број на деца каде судот го има отповикано условниот отпус во период од 12 месеци .			
Пол	Машки пол	Женски пол	
Вкупен број на деца каде судот донел решение за условен отпуст			
Вкупен број на деца кога судот го отповикал решението за условен отпуст.			
Вкупно :			
Индикатор 6:	Деца на кои е изречена мерка засилен надзор		
Вкупен број на деца против кои е изречена мерка засилен надзор во период од 12 месеци .			
Пол	Машки пол	Женски пол	
Вкупен број на деца каде судот донел решение за мерки на засилен надзор од страна на родители/и/от, односно старатели/и/от, од страна на центарот,			
Вкупен број на деца кога судот донел решение за мерки на засилен надзор од страна на згрижувачко семејство.			

Вкупен број на деца каде судот донел решение за мерки на засилен надзор од страна на страна на центарот.		
Вкупно :		

Индикатор 7:	Примена на алтернативни мерки	
Вкупен број на деца против кои се изречени алтернативни мерки во период од 12 месеци .		
Пол	Машки пол	Женски пол
Вкупен број на деца каде судот изрекол условна осуда со заштитен надзор,		
Вкупен број на деца каде судот изрекол условно прекинување на водење на постапка спрема детето ,		
Вкупен број на деца каде судот изрекол општокорисна работа.		
Вкупно :		

Индикатор 8:	Деца на кои и изречена дисциплинска мерка	
Вкупен број на деца против кои се изречени дисциплински мерки во период од 12 месеци .		
Пол	Машки пол	Женски пол
Вкупен број на деца каде судот изрекол укор		
Вкупен број на деца каде судот изрекол упатување во центар за деца,		
Вкупно :		

Индикатор 9:	Деца на кои е изречена заводска мерка	
Вкупен број на деца против кои се изречени заводски мерки во период од 12 месеци .		
Пол	Машки пол	Женски пол
Вкупен број на деца каде судот донел заводска мерка упатување во воспитна установа или		

Вкупен број на деца кога судот донел заводска мерка во воспитно-поправен дом.		
Вкупно :		

Индикатор 10:	Примена на мерки на безбедност	
Вкупен број на деца против кои се изречени мерки на безбедност во период од 12 месеци .		
Пол	Машки пол	Женски пол
Вкупен број на деца каде судот изрекол мерка на безбедност задолжително психијатричко лекување и чување во здравствена установа,		
Вкупен број на деца каде судот изрекол мерка на безбедност задолжително психијатричко лекување на слобода,		
Вкупен број на деца каде судот изрекол мерка на безбедност задолжително лекување на алкохоличари и наркомани,		
Вкупен број на деца каде судот изрекол мерка на безбедност задолжително лекување на деца од зависности		
Вкупно :		

Индикатор 11:	Примена на правото на обештетување на дете жртва	
Вкупен број на деца-жртви кои оствариле право на обештетување од членот 151 став (1) од ЗПД во период од 12 месеци .		
Вкупен број на деца за кои е донесено правосилно решение за обештетување	Машки пол	Женски пол
Вкупен број на деца за кои е донесено правосилно решение со кое се одбива барањето за обештетување		
Вкупно :		

Индикатор 12:	Изречени прекршочни санкции	
Број на деца за кои се изречени прекршочни санкции за деца, во период од 12 месеци .		

Машки пол	
Женски пол	
Вкупно:	